



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДЕРАТИ ИВПА . . .

Makedonije

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издавнија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 4 јуни 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 3,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. фак. 226. — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-732; Продавна служба 51-671

284.

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАКАЈ

1. За преминување на државната граница се определуваат постојани гранични премини за меѓународен сообраќај, и тоа:

1) аеродромскиот граничен премин Охрид, на аеродромот Охрид;

2) поморскиот граничен премин Пореч, во луцата Пореч;

3) речниот граничен премин Апатин, во пристаништето Апатин на Дунав.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 86

20 мај 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

285.

Врз основа на членот 117 од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70) и членот 59 од Основниот закон за внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/66), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

I. Пријавување на возачкиот испит

Член 1

Кандидатот за возач поднесува пријава за полагање на возачкиот испит до органот или организацијата надлежна за спроведување на возачките испити за територијата на општината на која кандидатот има живеалиште односно престојувалиште (во понатамошниот текст: надлежниот орган или организација).

Пријавката од ставот 1 на овој член содржи: име и презиме, датум и место на раѓањето, занимање и адреса на станот на кандидатот, податок за тоа за која категорија возила кандидатот сака да полага испит, начин на подготвување за испитот, податок за тоа којпат кандидатот го полага испитот, како и назначување на категоријата на моторното возило за која кандидатот веќе има возачка дозвола.

Член 2

Кон пријавата за полагање на возачкиот испит кандидатот прилага:

1) лекарско уверение за здравствената способност за возач на моторни возила од онаа категорија за која сака да добие возачка дозвола, кое не е постаро од една година;

2) признаница за уплатениот износ за трошоците на возачкиот испит, ако со републички пропис е определено трошоците на испитот да ги поднесува кандидатот.

Кандидатот за полагање на возачкиот испит за управување со моторни возила од С и D категорија прилага кон пријавата и доказ за соодветната стручна подготовка за возач на возилата од овие категории, а кандидатот за полагање на испитот за управување со моторни возила од D категорија — и потврда дека поминал најмалку две години на практично управување со моторни возила чија најголема дозволена тежина е над 3.500 kg.

Надлежниот орган или организација може да бара од подносителот на пријавата да поднесе на увид и други исправи со кои докажува дека ги исполнува со закон пропишаните услови за издавање на возачка дозвола.

Член 3

По приемот на пријавата за полагање на возачкиот испит, надлежниот орган или организација утврдува дали пријавата е потполна и дали се приложени кон неа исправите од членот 2. ст. 1 и 2 на овој правилник, како и дали ги исполнува кандидатот со закон пропишаните услови за издавање на возачка дозвола. Овој орган или организација проверува во евиденцијата за возачите дали е изречена и дали трае заштитна мерка одземање на возачка дозвола или мерка за безбедност одземање на возачка дозвола или заштитна мерка забрана на издавање возачка дозвола или мерка на безбедност забрана на вршење занимање на возач на моторно возило.

Ако се исполнети сите услови пропишани за полагање на возачкиот испит и ако се поднесени исправите од членот 2 ст. 1 и 2 на овој правилник, надлежниот орган или организација ќе го одобри полагањето на испитот и ќе го определи времето и местото на полагањето, и за тоа ќе го извести кандидатот и испитната комисија најдоцна на осум дена пред полагањето на испитот.

На кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови за полагање на возачкиот испит или кој не ќе ги поднесе исправите од членот 2 ст. 1 и 2 на овој правилник, нема да му се одобри полагање на возачкиот испит и за тоа ќе се донесе решение.

II. Програма на возачкиот испит

Член 4

Програмата на возачкиот испит ги опфаќа следните области:

- 1) прописи за безбедноста на сообраќајот;
- 2) управување со моторно возило;
- 3) укажување прва помош на повредени во сообраќајна незгода.

Член 5

Програмата на возачкиот испит е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

III. Полагање на возачкиот испит

Член 6

За полагање на возачкиот испит надлежниот орган или организација формира една или повеќе испитни комисији.

Член 7

Испитната комисија се состои од три члена, и тоа: претседател и двајца членови.

Член 8

За претседател на испитната комисија може да се определи само лице со висока или виша школска подготовка.

За член на комисија — испитувач може да се определи лице со висока, виша или средна школска подготовка, кое има дозвола за возач-инструктор. Испитувачот од областа на укажувањето прва помош на повредени во сообраќајна незгода не мора да има дозвола за возач-инструктор.

По исклучок, за испитувач од областа на управувањето со моторно возило може да се определи и возач што ја нема школската подготовка од ставот 2 на овој член, ако има возачка дозвола за управување со моторно возило од С или D категорија, ги исполнува пропишаните услови во поглед на стручната подготовка за здобивање со возачка дозвола за управување со моторни возила од овие категории и има дозвола за возач-инструктор за обучување на кандидат за возач од онаа категорија моторни возила за која кандидатот го полага испитот.

Член 9

Пред почетокот на полагањето на возачкиот испит, испитната комисија го утврдува идентитетот на кандидатот.

Член 10

Возачкиот испит се полага пред испитната комисија во полн состав.

По исклучок, испитот од областа на управувањето со моторно возило може да се полага и пред испитна комисија што ја сочинуваат испитувач и еден член на испитната комисија. Ако во овој случај дојде до несогласување помеѓу испитувачот и овој член на испитната комисија во поглед оцената на успехот на кандидатот, испитот ќе продолжи пред испитната комисија во полн состав.

Се смета дека кандидатот го полага испитот по управување со мотор пред испитна комисија иако комисијата го следи од друг мотор моторот што го управува кандидатот.

Член 11

Испитувањето на кандидатот за возач го врши член на комисијата кој е испитувач за определената област од програмата на возачкиот испит.

Член 12

Возачкиот испит се полага писмено, усно и практично.

На возачкиот испит прво се полага испитот од областа на прописите за безбедноста на сообраќајот.

Испитот од областа на прописите за безбедноста на сообраќајот се полага писмено по пат на тест. Кандидатот кој во одговорот на прашањата поставени во тестот ќе даде неточен одговор макар и на едно прашање од материјата на сообраќајните правила и сообраќајните знаци — го полага испитот од оваа област и усно.

Испитот од областа на укажувањето прва помош на повредени во сообраќајна незгода се полага усно и практично.

Испитот од областа на управувањето со моторно возило се полага практично.

Член 13

На испитот од областа која се полага писмено, на кандидатот му се остава доволно време за одговор на прашањата од тестот.

На испитите од областите што се полагаат усно, кандидатот извлекува лист со прашања. На листот се наоѓаат најмалку по три прашања од секоја област од која се врши испитувањето.

Тестовите и листовите со прашањата од ст. 1 и 2 на овој член, со кои се служи комисијата на испитот, не смеат да се објавуваат.

Член 14

Испитот од областа на управувањето со моторно возило се спроведува во два дела.

На првиот дел од испитот кандидатот треба да покаже особено дали е во состојба да ракува и да изведува правилно операции со возилото. Овој дел на испитот се врши на полигон или на погодни места за изведување на наведените операции на кои нема сообраќај или неговиот интензитет е послаб.

Ако кандидатот задоволи на првиот дел на испитот, пристапува кон вториот дел на испитот кој се врши на пат во населено место со поинтензивен сообраќај и, по правило, на пат во населено место. Во овој дел на испитот кандидатот треба да покаже дали управува со возилото во согласност со пропишаните правила на сообраќајот и со околностите на патот, дали е доволно претпазлив спрема другите учесници во сообраќајот, дали доволно го набљудува сообраќајот а, посебно, дали се служи со возачко огледало, дали вози со соодветна брзина, дали вози претпазливо, како се снаоѓа при поголеми брзини на движење на патот, дали престигнува безбедно, дали операциите на управување со возилото ги врши со потребната усогласеност итн.

За кандидатот кој не го положил испитот од областа на управувањето со моторно возило, во записникот за полагањето на испитот мораат да се наведат грешките што во текот на возењето ги сторил.

Испитот од областа на управувањето со моторно возило трае додека испитувачот не се увери дека кандидатот го поседува или не го поседува потребното знаење и способност да управува безбедно со моторното возило.

Член 15

Испитот од областа на управувањето со моторно возило се полага на моторно возило, што е должен да го обезбеди кандидатот, и тоа:

— за возач на моторни возила од А категорија — на моторно возило од А категорија;

— за возач на моторни возила од В категорија — на моторно возило од В категорија што нема автоматски менувач и на кое рачната кочница му е пристапна на испитувачот;

— за возач на моторни возила од С категорија — на товарно моторно возило чија најголема дозволена тежина е над 7,5 t;

— за возач на моторни возила од D категорија — на автобус на кој се вградени над 20 седишта или на автобус кој се користи во јавниот градски сообраќај со најмалку 31 место;

— за возач на возила од Е категорија — на моторно возило од В, С и D категорија, со соодветна приколка;

— за возач на моторни возила од F категорија — на трактор со приколка.

Инвалиди и лица со телесни недостатоци можат да полагаат испит од областа на управувањето со моторно возило под услов за време на полагањето на испитот да имаат потребни помагала (очила, протеза и др.), односно испитот од оваа област можат да го полагаат на моторно возило приспособено кон нивните индивидуални телесни недостатоци или на моторно возило специјално пригодно за возачи со определени телесни недостатоци.

Член 16

Ако на возачкиот испит кандидатот се служи со недозволен средства (користење на учебници или белешки, препишување и др.), испитната комисија ќе го отстрани таквиот кандидат од испитот и ќе се смета дека кандидатот не го положил испитот во целост.

Член 17

Успехот на испитот од секоја област го оценува испитната комисија со оценка „положил“ или „не положил“.

Член 18

Кандидатот кој не ќе го положи испитот од областа на прописите за безбедноста на сообраќајот, се смета дека не го положил возачкиот испит во целост.

Кандидатот што ќе го положи испитот од областа на прописите за безбедноста на сообраќајот, а не ќе го положи испитот од областа на укажувањето прва помош на повредени во сообраќајна незгода и од областа на управувањето со моторно возило, може да ги повтори уште еднаш испитите од тие области најдоцна во рок од два месеца од денот на полагањето на испитот. Надлежниот орган или организација е должна да му овозможи на кандидатот повторно полагање на испитите од тие области во тој рок. Ако кандидатот ни тогаш не ќе го положи испитот од тие области, се смета дека не го положил во целост возачкиот испит.

Член 19

Тестовите за полагање на испитот од областа на прописите за безбедноста на сообраќајот ги подготвува надлежниот орган или организација, а листовите со прашањата — испитната комисија. Тестовите и листовите со прашањата мораат да бидат во рамките на пропишаната програма на возачкиот испит.

Тестот содржи определен број прашања со најмалку два одговора, од кои само еден одговор е точен. Тестот може да содржи и прашања на кои одговорот се дава писмено.

Надлежниот орган или организација ги вреднува одговорите на прашањата од тестот зависно од значајноста на прашањето. Се смета дека кандидатот не го положил испитот што го полага по пат на тест, ако во одговорот на прашањата од тестот не постигне најмалку 90% од вкупниот број поени.

Член 20

За текот на полагањето на возачкиот испит се води записник.

Записникот содржи: реден број на регистарот за полагањето на возачкиот испит, име и презиме на кандидатот, датум и место на полагањето на испитот, број на тестот и листот со прашањата, како и оценки на одговорите на кандидатот од одделни области на програмата.

Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на испитната комисија.

Член 21

Ако кандидатот од оправдани причини (болест и сл.) не пристапи кон полагање на возачкиот испит, надлежниот орган или организација ќе му дозволи, на негово барање, дополнително да го полага испитот и ќе го извести за датумот и местото на полагањето на испитот.

Ако кандидатот не пристапи кон полагање на возачкиот испит без оправдани причини или пред почетокот на испитот се откаже од полагањето, ќе се смета дека не го полагал испитот.

Ако кандидатот се откаже од веќе започнатото полагање на испитот од определена област, се смета дека не го положил испитот од таа област.

Член 22

Ако се утврди дека на кандидатот што го положил возачкиот испит му било одобрено полагање на испитот врз основа на лажна исправа или невинитни наводи во пријавата за полагање на возач-

киот испит, возачкиот испит ќе се поништи, а издадената потврда за положениот возачки испит ќе се одземе.

Член 23

На кандидатот што ќе го положи возачкиот испит надлежниот орган или организација му издава, на негово барање, потврда за положениот возачки испит.

Член 24

Претседателите и членовите на испитните комисији не можат да се занимаваат со подготвување кандидати за полагање на возачкиот испит.

IV. Евиденција за полагањето на возачкиот испит**Член 25**

Надлежниот орган или организација води регистар за полагањето на возачкиот испит.

Регистарот за полагањето на возачкиот испит содржи: реден број, име и презиме на кандидатот, негово живеалиште и адреса; датум, место и општина на неговото раѓање, категорија на моторното возило за која кандидатот го полага испитот, датум на полагањето на испитот, успех постигнат на испитот, назначување за тоа по којпат кандидатот го полага испитот и рубрика за забелешка.

Член 26

Регистарот за полагањето на возачкиот испит се заклучува на крајот на секоја календарска година и се чува како документ од трајна вредност.

Другата документација во врска со полагањето на возачкиот испит (тестови, листови со прашања, записници и др.) се чува најмалку две години.

V. Завршна одредба**Член 27**

Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1970 година.

Бр. 344-6-6/23
11 мај 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ**I. Програма на испитот од областа на прописите за безбедноста на сообраќајот**

а) за возачи на моторни возила од А и В категорија

1) Општи прашања:

- Видови прописи за безбедноста на сообраќајот (меѓународни конвенции, сојузни закони и придружни прописи, републички закони и придружни прописи, одлуки на собранија на општини);
 - Права и обврски на општествено-политичките заедници, работните и други организации и граѓаните;
 - Начин на вршење сообраќај на патишта;
 - Поделба на јавните патишта, нивно одржување и користење;
 - Органи за регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата;
 - Одделни изрази во сообраќајот.
- 2) Општи правила на сообраќајот:
- Вклучување во сообраќајот, полукружно свртување и возење нанзад;
 - Страна на движењето;
 - Ерзина на движењето;
 - Правила на скршувањето;
 - Првенство за минување на раскрсница;

- Разминување на возила;
 - Правила за престапување и обиколување;
 - Знаци за предупредување;
 - Правила за запирање и паркирање на возила;
 - Пресекување на колона пешаци;
 - Правила за обносување на учесниците во сообраќајот по знаците и наредбите што ги даваат овластените службени лица за регулирање на сообраќајот.
- 3) Посебни правила на сообраќајот:
- Сообраќајот на моторни возила;
 - Основни прописи за превозот на патници и стоки, значајни од становиштето на безбедноста на сообраќајот;
 - Сообраќај на трамваи и други возила на шини;
 - Сообраќај на велосипеди;
 - Сообраќај на запрежни возила;
 - Правила за движење на пешаци;
 - Гонеење добиток по пат;
 - Сообраќај на раскрсница со светлосни сообраќајни знаци;
 - Сообраќај на премин на пат преку железничка пруга;
 - Сообраќај на автопат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила;
 - Сообраќај во тунели;
 - Возила под придружба;
 - Возила со право на првенство;
 - Пробно возење;
 - Влечење возила;
 - Возење ноќе;
 - Возење под неповолни временски услови;
 - Возење во колона;
 - Спортски и други приредби на патот;
 - Означување на запрени возила на коловозот.
- 4) Сообраќајни знаци:
- Поставување знаци и нивна поделба;
 - Знаци на опасност;
 - Знаци на изречни наредби;
 - Знаци за известување;
 - Светлосни сообраќајни знаци;
 - Знаци на коловозот на патот;
 - Дополнителни табели покрај сообраќајните знаци.
- 5) Прописи за овластувањата на органите на внатрешните работи спрема возачите во вршењето на работите на контролата и регулирањето на сообраќајот:
- Овластувања за исклучување на возач од сообраќајот и начин на исклучување на возачот од сообраќајот; обврски на возачот во врска со тоа;
 - Овластувања за исклучување на возило од сообраќајот и начин на исклучување на возилото од сообраќајот; обврски на возачот во врска со тоа;
 - Упатување возач на вонреден лекарски преглед;
 - Овластувања за мандатно казнување и преземање други репресивни мерки;
 - Упатување возило на вонреден технички преглед;
 - Упатување возач на сообраќајна подука во определени републики односно автономни покраини;
 - Други овластувања на сообраќајната милиција спрема возачите, врз основа на законски и други прописи.
- 6) Основни прописи за превозот на опасни материји:
- Прописи за транспортирање на експлозивни;
 - Прописи за транспортирање на запаливи течности;
 - Прописи за транспортирање на други опасни материји.
- 7) Прописи за возачите на моторни возила:
- Право на управување моторни возила;
 - Начин на обука на возачите;
 - Опрема на возилата за обука;
 - Услови за добивање возачка дозвола;
 - Категории на возила и возачи;
 - Важење на возачка дозвола;
 - Одземање на возачка дозвола;
- 8) Прописи за возачите-инструктори:
- Право на добивање дозвола за возач-инструктор;
 - Обврски на возачот-инструктор спрема кандидатите за возачи на моторни возила.
- 9) Основни одредби од прописите за здравствените услови што мораат да ги исполнуваат возачите на моторни возила, за работното време и одморите на возачите и за водење евиденција за работното време и одморите на возачите.
- 10) Прописи за возилата:
- Регистрација на моторни и приклучни возила;
 - Сообраќајна дозвола, нејзино издавање, важење и продолжување на важењето;
 - Регистарски ознаки;
 - Сообраќај на нерегистрирани моторни возила;
 - Привремена регистрација;
 - Технички преглед на моторни и приклучни возила;
 - Рокови на важењето на техничките прегледи.
- 11) Прописи за уредите и опремата на возилата што се од посебно значење за безбедноста на сообраќајот:
- Уред за управување: улога, основни делови и состојба;
 - Уреди за запирање: улога и видови кочни системи на моторни возила;
 - Работна кочница: улога, ефикасност, уедначеност на дејствувањето;
 - Помошна кочница: улога, ефикасност на кочењето;
 - Светлосни и светлосно-сигнални уреди: улога, видови, светлосни уреди за осветлување на патот (големо, соборено светло и светло за магла): состојба, број, положба, боја, пригодност, функционирање, меѓусебна поврзаност со пропишаните светла;
 - Светлосни уреди за означување на возилото: предни светла, задни светла за означување на возилото: улога, положба, број, боја, уедначеност на видливоста, функционирање, поврзаност со други пропишани светла;
 - Габаритни светла: улога, број, положба, боја, функционирање, поврзаност со други пропишани светла;
 - Жолто ротационо светло: улога, положба, видливост, боја, функционирање;
 - Светла за осветлување на задната регистарска таблица: улога, проицирање на светлост на назад, боја, функционирање, поврзаност со други пропишани светла;
 - Катадиодтери: улога, број, положба, боја, форма, површина, видливост;
 - Светлосно-сигнални уреди за давање светлосни знаци; покажувачи на правецот: улога, положба, број, боја, функционирање, видливост, зачестеност на мигање;
 - Стоп-светла: улога, положба, број, боја, функционирање;
 - Уред за давање звучни сигнали: улога, видови, функционирање;
 - Уреди што овозможуваат нормална видливост: ветробранско стакло и други застаклени површини: улога, провидност, поседување ознака на сигурносно стакло;
 - Бришачи на ветробранот: улога, број, функционирање, ефикасност;
 - Перачи на ветробранот: состојба, функционирање;

- Возачки огледала: улога, број, положба, функционирање, можност за дотерување;
 - Контролни и сигнални уреди: брзиномер со патомер и со светилка за осветлување: улога, функционирање. Контролна сина ламба за големо светло: улога, функционирање, истовременост на палење со друго светло;
 - Светлосен или звучен сигнализатор на контролата на работата на покажувачот на правецот: функционирање, видливост, истовременост на палење со покажувачот на правецот;
 - Уред за одвод на согорени гасови; цевка со тридушувач: улога, прицврстеност, насоченост и положба на изводот на издувната цевка, бојосаност на издувните гасови;
 - Уред за одмрзнување и одмаглување на ветробранот, уред за греење и проветрување: улога;
 - Брава на врата: состојба, држење, осигурување;
 - Завесици зад задните тркала на возилото: улога, положба;
 - Приклучоци за врзување на сигурносните појаси: улога;
 - Уред за обезбедување на возилото од неовластено користење: улога, видови на функционирање;
 - Пневматици: длабочина на шарата на газечкиот слој, исправност на пневматиците;
 - Опрема на возило: апарат за гасење пожар, прицврстеност, ознака на рокот на важењето;
 - Знак за обележување на возилото запрено на коловоз; улога и боја.
- 12) Одговорност на возачите и другите учесници во сообраќајот:
- Кривична (чл. 271 до 278 од КЗ);
 - Казнени одредби за прекршок на сообраќајните прописи и правила.
- 13) Основни поими за осигурување на моторни возила.
- 14) Сообраќајни незгоди, постапка во случај на сообраќајна незгода:
- Сообраќајни незгоди и нивни причинители, видови незгоди, дефиниција;
 - Потешки сообраќајни незгоди, траги;
 - Обврски на возачите кои учествуваат во сообраќајна незгода во која имало повредени или загинати лица или е причинета само значителна материјална штета;
 - Обврски на возачот кој наишал на сообраќајна незгода или се затекнал на местото на сообраќајна незгода во која имало повредени лица;
- б) за возач на моторни возила од С и D категорија
- Покрај програмата предвидена за возачкиот испит за управување на моторни возила од А и В категорија, кандидатите за возачи на моторни возила од С и D категорија мораат да ја познаваат и следната материја:
- Детални прописи за превозот на опасни материји:
- 1) Услови што мораат да ги исполнуваат возилата со кои се превезуваат запаливи течности, должности на возачот, означување на возилото, опрема на возилото, полнење на садови, брзина на движењето, мерки на претпазливост при превозот, постапка во случај на појава на пожар;
 - 2) Услови што мораат да ги исполнуваат возилата со кои се превезуваат експлозивни материји, должности на возачот, означување на возилото, опрема на возилото, брзина на движењето, мерки на претпазливост при превозот, постапка во случај на појава на пожар, постапка во случај на квар на возилото;
 - 3) Услови што мораат да ги исполнуваат возилата со кои се превезуваат радиоактивни, фисибилни, нагрзувачки и отровни материји, должности на возачот, означување на возилото, мерки на претпазливост при превозот;
- Детални прописи за здравствените услови што мораат да ги исполнуваат возачите, за работното време и одморите на возачите и за водење евиденција за работното време и одморите на возачите;
 - Детални прописи од меѓународните конвенции за условите кои од становиштето на безбедноста на сообраќајот мораат да ги исполнуваат возачите и возилата за да можат да учествуваат во меѓународниот друмски сообраќај;
 - Детални прописи за превозот на патници и стоки со моторни возила од С и D категорија кои се значајни од становиштето на безбедноста на сообраќајот;
 - Прописи за уредите и опремата на возилата што се од посебен интерес за безбедност на сообраќајот:
- 1) Уред за управување: серво-управувач и негова улога;
 - 2) Уред за запирање: видови, принцип на работата и кои возила мораат да имаат соодветни видови кочници;
 - 3) Регулатор за непрекинато дотерување интензитетот на кочењето: улога;
 - 4) Контролни и сигнални уреди:
 - Тахограф: улога и исправност;
 - Покажувач на расположивиот притисок на пневматичкиот уред на работната кочница: улога, функционирање;
 - Уред за сигнализација на недозволен притисок на пневматикот: улога и функционирање на возилата на кои мора да се наоѓа;
 - 5) Влечен уред за спојување на влечното и приклучното возило: улога, прицврстеност, помошна врска.
- II. Програма на испитот од областа на управувањето со моторно возило
- Подготвување на возилото за возење: обврски на возачот во текот на подготвувањето. Исправи за возење;
 - Влегување во возилото, пуштање на моторот во работа, следење работата на моторот, постигање на работна температура;
 - Дејствија што се изведуваат со возилото (маневрирање) на полигон или на друго погодна место на кое нема сообраќај или на кое е послаб интензитетот на сообраќајот:
- 1) Тргување од место: на рамен пат, на пат со поголем наклон;
 - 2) Промена на степенот на преносот, забрзување и забавување на брзината на движењето на возилото, држење на правецот;
 - 3) Запирање и паркирање на возилото: кон десниот раб на коловозот, кон левиот раб на коловозот, на место определено за паркирање со возење напред односно наназад;
 - 4) Возење наназад: одржување на правецот на определена должина, влегување на бочен пат со скршнување надесно;
 - 5) Полукружно скршнување на пат: без маневра на поцирок простор, со двојна маневра на ограничен простор;
- Постапување според сообраќајните прописи за време на возењето на пат во населба и надвор од населба, на кој е поголем интензитетот на сообраќајот:
- 1) Вклучување во сообраќајот и промена на начинот и правецот на движењето;
 - 2) Страна на движењето;
 - 3) Брзина на движењето;
 - 4) Скршнување;
 - 5) Првенство на минување;
 - 6) Разминување;
 - 7) Престигање и обиколување;
 - 8) Знаци на предупредување;
 - 9) Запирање и паркирање;

- 10) Посебни правила на сообраќајот на моторни возила;
- 11) Однесување на возачот спрема пешаците;
- 12) Употреба на светлата во сообраќајот;
- 13) Сообраќај на раскреница;
- 14) Сообраќај на премин на пат преку железничка пруга;
- 15) Сообраќај на автопат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила;
- 16) Сообраќај во тунел;
- 17) Возила под придружба и со право на првенство;
- 18) Постапување според сообраќајните знаци;
 - Однос спрема другите учесници во сообраќајот.

III. Програма на испитот од областа на укажувањето прва помош на повредени во сообраќајна незгода

- 1) За давање прва помош и за средствата што се користат за тоа:
 - Поим на прва помош (самопомош и заемна помош);
 - Значење на првата помош за патомошната судбина на повредените;
 - Зошто е потребно возачите на моторни возила да бидат оспособени за укажување прва помош;
 - Кога е збор за укажување прва помош подеднакво е важно да се знае што треба и што не треба да се прави (ова треба да се поткрепи со конкретни примери);

Практични дејствија:

- Да се демонстрираат средствата што се наоѓаат во кутијата за прва помош за моторни возила, како и начинот на употребата на тие средства;
- Да се демонстрираат прирачните средства што можат полесно да се употребат за укажување прва помош: шамија за глава (како триаголна шамија), исечени ленти на платно (како поврса), птичиња, сообраќаен сигурносен триаголник, списанија, весници и сл. (како средства за имобилизација);
- Да се демонстрира на еден од посетителите како треба да се прегледа повредениот;

2) Постапка со рани:

- Поим на отворена и затворена рана;
- Опасности врзани за рана (крвање и инфекција);
- Санитарна обработка и лекарски преглед се задолжителни за секоја рана настаната во сообраќајна незгода;
- Постапка со рана (да не се исплакнува, да не се посипува со прашок и сл., да не се вадат туѓи тела итн.);
- Покрај раната секогаш треба да се посматра и општата состојба на повредениот;

Практични дејствија:

- Завој околу темето и подбрадојот;
- Завој за лакот или коленото;
- Завој околу вратот;
- Завој од триаголна шамија (за глава, колено и шака);

3) Крвање и прва помош:

- Поим на надворешно и внатрешно крвање, опасности од крвање, знаци и прва помош;
- Искрвавеност, знаци и прва помош;

Практични дејствија:

- Дигитална компресија на надлактичната артерија и во препоните;
- Постапување на компресивен завој на екстремитетите, градниот кош и стомакот;
- Поврзување на екстремитетите (само кај прекинат екстремитет кој крвави);
- Постапување на искрвавениот во лежечка положба со спуштена глава и со подигнат долен дел на трупот и возете;

4) Преломи на коски, повреди на зглобови и прва помош:

- Затворени и отворени преломи на коски од екстремитетите: знаци и опасност, прва помош;
- Исчанчување на зглобови; знаци и прва помош;
- Значење на добра имобилизација за понатамошната судбина на повредениот;
- Основни правила кои кои треба да се придржуваме при изведувањето на имобилизацијата;
- Знаци според кои може да се констатира прелом на клучната коска, рбетот и карлицата и укажување прва помош кај тие видови повреди;

Практични дејствија:

- Правилно држење на повредените екстремитети, за време на укажување на прва помош;
- Имобилизација на подлактицата со помош на skutot од палтото;
- Имобилизација на подлактицата и шаката со триаголна шамија;
- Имобилизација на надлактицата со триаголна шамија;
- Имобилизација на повредена нога кон здрава нога;

5) Отстранување опасноста од задушвање и вештачко дишење:

- Кога најчесто се заканува опасност од задушвање: кога крвта се слеза во грлото или гркланот, кога повратената течност од желудникот влегува во латиштата за дишење, кај повредени без свест ако јазикот им запаѓа во грлото, и како се отстранува опасноста од задушвање;
- Во кои случаи треба да се примени вештачко дишење (само кога повредениот не дише);

Практични дејствија:

- Ослободување на патингата за дишење и постапување на повредениот во десна бочна положба. Ова дејствие треба со посетителите на курсот да се извежбува до автоматизам;
- Вештачко дишење според методите на вдување на воздух „уста на нос“ и „уста на уста“;
- Надворешна масажа на срцето;
- Вештачко дишење комбинирано со масажа на срцето;

6) Други повреди и практични дејствија:

- Пригмечување и прва помош;
- Изгореници и прва помош;
- Прав и инсекти во око и прва помош;
- Труење со издувни гасови и прва помош;
- Оштетување со студ и прва помош;
- Гаснење на запалена облека;

- Поставување на повредените во полуседечка положба, во лежечка положба со умерено подигнати раци и нозе и во лежечка положба со полусвиткани нозе во колената;
 - Отстранување на прав и инсекти од внатрешната страна на долниот очен капак и горниот очен капак.
- 7) Постапка со повредените во сообраќајна незгода:
- Постапка во сообраќајни незгоди (да се исклучи моторот, да се закочи возилото, да се обезбеди местото на незгодата, гасење на запален мотор и сл.);
 - Постапка со лицата повредени во возилото (извлекување, укажување прва помош на безбедно место итн.);
 - Основни начела за извлекување на повредените од возилото;
 - Спасување од потопат автомобил;
 - Постапка при патување на сообраќајна незгода;
 - Нега на повредените до транспортот;
 - Превезување на повредените.
- Практични дејствија:
- Извлекување од возилото на повредените со повреда на 'рбетот;
 - Пренесување на повредените со повреда на 'рбетот и поставување во соодветна положба;
 - Извлекување од возилото на повредените со прелом на коските на нозете;
 - Пренесување на повредените со прелом на долните екстремитети и поставување во соодветна положба;
 - Внесување на повредените со повреда на 'рбетот или долните екстремитети во несаитетски возила.

286.

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НОРМИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ СЕМЕ ВО ПРОМЕТ И ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДА ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ

Член 1

Во Правилникот за нормите на квалитетот за одделни видови земјоделско семе и другите услови за пуштање семе во промет и за Единствената метода за вршење анализа на земјоделско семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/66 и 7/67) во образецот бр. 3, кој е отпечатен кон тој правилник, по рубриката: „Механички оштетени кртоли во %“ се додава нова рубрика, која гласи: „Кртоли со опасни вируси во мострата во %“.

Член 2

Во Нормите на квалитетот на земјоделското семе, кои се отпечатени кон Правилникот за нормите на квалитетот за одделни видови земјоделско семе и другите услови за пуштање семе во промет и за Единствената метода за вршење анализа на земјоделско семе, одредбата под редниот број 102 се менува и гласи:

„102 Solanum tuberosum L. —

компир

за кој се определуваат следните норми на квалитетот: кртоли од туѓи сорти 0,05%, болести на свенување 0,25%, Rhizoctonia solani 5%, оштетувања од високи температури 0,25%, суви гниежи од сите причинители 3%, тешки механички оштетувања (подлабоки од 0,5 cm) 1,5%, кртоли поголеми од горната граница 4%, кртоли помали од долната граница 6%, Actinomyces scabies 20% од вкупниот број кртоли (збирот на сите красти на кртола не смее да преминува 25% од вкупната површина на кртолата), Spongospora subterranea 10% од вкупниот број кртоли (збирот на сите красти на кртола не смее да преминува 25% од вкупната површина на кртолата), 'рѓавост на месото 10%, нетипични кртоли за сортата 6%, некроза од други причинители (1/10 на пресекој) 10%, туѓи примеси и земја 1%, карантински болести и штетници 0,0%.

Збирот на процентите на сите заболувања и оштетувања на кртолите и примесите не смее да преминува 20%.

Вирусните заболувања утврдени со контрола изнесуваат во процент: за елитен материјал 1%, за оригинален материјал 2%, за I сортна репродукција 4%, и за II сортна репродукција и производно семе 5%. Како вирусни заболувања се подразбираат: увиеост на листот (Solanum virus 14 Smith), Virus Y (Solanum virus 2 Smith) и Virus A (Solanum virus 3 Smith). Најголемата тежина на партијата е 20.000 kg. Големината на кртолите: долната граница 28 mm а горната граница 55 mm; за тркалезни форми на кртоли — горната граница 65 mm.

Член 3

Во Единствената метода за вршење анализа на земјоделско семе, која е отпечатена кон Правилникот за нормите на квалитетот за одделни видови земјоделско семе и другите услови за пуштање семе во промет и за Единствената метода за вршење анализа на земјоделско семе, во главата VII — Испитување на здравствената состојба на семето, во ставот 1 се додава нова реченица, која гласи:

„Испитувањето на здравствената состојба на семето на компир се врши со методата испитување со Igel-lange тест (метода бр. 5) и со методата испитување со A6 тест (метода бр. 6)“.

По текстот на одделот Испитување по пат на одгледување билки (метода бр. 4) се додава следниот текст:

„Испитување со Igel-lange тест (метода бр. 5).“

Испитување на здравствената состојба на семе од компир во поглед заразеноста со вирусот Solanum virus 14 Smith се врши со Igel-lange тест (Resorcin тест) или со уочување на симптомите на билките во оранжерија.

За испитување на здравствената состојба на семето на компир според оваа метода се зема репрезентативна мостра од најмалку 100 кртоли.

Испитување со A6 тест (метода бр. 6).

Испитување на здравствената состојба на семе од компир во поглед заразеноста со вирусот Y (Solanum virus 2 Smith) и со вирусот A (Solanum virus 3 Smith) се врши со A6 тест.

За испитување на здравствената состојба на семето на компир според оваа метода се зема репрезентативна мостра од најмалку 100 кртоли.“.

4. Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-4695/1

14 април 1970 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јурчиќ, с. р.

287.

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65) и членот 59 од Основниот закон за заштитата на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА И ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на вршење стручна и здравствена контрола над производството на земјоделско семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/66 и 7/67) во Единствените методи за вршење стручна контрола над производството на земјоделско семе, кои се напечатени кон тој правилник и се негов составен дел, во одделот IV. Методи кај семенските посеви на зеленчук, точката 1 се менува и гласи:

„1. Кај компир

Кај компирот се задолжителни три прегледи. Сите три прегледи се вршат во полс.

Првиот преглед се врши кога билките ќе достигнат височина од 15 до 20 см, другиот — кога билките се во полно цутење, а третиот — пред вадење на семето-кртолите.

Просторната изолација на посевот на семенскиот компир од другите посеви ја определува стручната служба што врши стручна контрола над производството на тоа семе.

Посевот на сортните категории на компир ќе се признае како семенски:

а) ако е производството вршено во висински предели, или ако е производството вршено во други здрави предели под услов да е применета во тоа производство соодветна технолошка постапка (нартување, рано вадење и др.);

б) ако ги исполнува условите пропишани со Нормите за признавање семенски посеви на компир, кои се напечатени кон овие Единствени методи како прилог бр. 3 и се негов составен дел;

в) ако степенот на присуството на туѓи примеси и заразеноста со билни болести и штетници, пресметан според Нормите за признавање семенски посеви на компир, изнесува: за елита — до 15, за оригинал — над 15 до 30, за I сортна репродукција — над 30 до 50 и за II сортна репродукција — над 50 до 150.“

Член 2

Нормите за признавање посеви на компир, што како прилог бр. 3 се напечатени кон Единствените методи за вршење стручна контрола над производството на земјоделско семе, се менуваат и гласат:

„Прилог бр. 3

Норми за признавање посеви на компир

Именување	Елита	Оригинал	I репродукција	II репродукција
1	2	3	4	5

- а) Примеса на туѓи сорти
- б) Вирусно увивање на листот — *Solanum virus 14 Smith*

	1	2	3	4	5
в) Црвичавост — <i>Solanum virus 2 Smith</i>		0,25	0,80	2,0	4,00
г) Кадравост — <i>Solanum virus Smith</i>		0,25	0,80	2,0	4,00
д) Благ мозаик — <i>Solanum virus 1 Smith</i> и <i>A virus</i>		5,00	7,00	10,00	15,0
ѓ) Други вирусни (<i>Solanum virus 8 Smith</i> , <i>Stolbur</i> и др.)		5,00	7,00	10,0	15,0
е) <i>Rhizoctonia solani Kühn</i>		3,00	6,00	8,00	15,00
ж) <i>Spongospora subterranea (Walir) Johnson</i>		0,00	2,00	5,00	10,00
з) Рак кај компирот — <i>Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
с) Компиrowa нематода — <i>Heterodera rostochiensis Woll</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
и) Празни места		3,00	5,00	10,0	15,0

Распоредувањето на посевите за производство на семе во определени категории се врши според степенот на присуството на одделни туѓи примеси и заразеноста со билни болести односно штетници, кој се пресметува така што процентот на туѓи примеси односно процентот на заразеност со билни болести односно штетници ќе се помножи, и тоа:

— за примеси на туѓи сорти, болести на кртолите (под е и ж) и другите вирусни (под ѓ) — со факторот 1;

— за благ мозаик и А вирус (под д) — со факторот 2;

— за болести на изродување (под б, в, г) — со факторот 25.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-4696/1

14 април 1970 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

288.

Врз основа на членот 45 став 7 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68, 48/68, 11/69 и 56/69) и членот 15 став 2 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 50/69 и 18/70), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/68, 6/69, 15/69, 21/69, 53/69 и 4/70), во членот 9 став 2, во образецот, во објаснувањето на ознаката: „Фм“,

во заграда по зборовите: „и по фактури“ се додаваат запирка и зборовите: „вклучувајќи ги и фактурите за производите продадени на потрошувачки кредит“.

Во ставот 4 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „вклучувајќи го и данокот пресметан по фактурите за производите продадени на потрошувачки кредит“.

Член 2

Во членот 17 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Продажбата на стоки на граѓани која даночните обврзници ја вршат на тој начин што од купувачот однапред ќе ја наплатат цената во која е содржан и пропишаниот данок на промет на стоки на мало, а самата испорака на продадените стоки ја вршат по истекот на определено време, се смета во смисла на чл. 12 и 45 ст. 1, 2 и 4 од Основниот закон за данокот на промет како продажба на стоки за готови пари. Даночните обврзници се должни така наплатениот данок да го уплатат во рок од 5 дена по истекот на декадата во која наплатата е извршена.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по зборовите: „шестина“ се додаваат зборовите: „или една третина“.

Член 3

Во членот 25 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Даночниот обврзник е должен да ѝ достави една копија од прегледот на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство со бирмански налог за уплатување аконтација на данокот.“

Член 4

Во членот 29 ставот 3 се менува и гласи:

„Банките пресметуваат аконтација на данокот на надоместоци за услуги тримесечно или полугодишно, и така пресметаниот данок го уплатуваат во рок од 20 дена по истекот на тримесечјето односно полугодието.“

Член 5

Во членот 30 став 1 по зборовите: „данокот на промет“ се додаваат зборовите: „и конечната пресметка на данокот на промет“.

Во ставот 2 по зборот: „тримесечната“ се додаваат зборовите: „и конечната“.

Член 6

Во членот 35 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Ако некој производ се продава само во гарнитура или во комплет со други производи врз кои се применуваат различни стопи на сојузниот данок на промет на стоки на мало, на секој таков производ посебно се пресметува данок по стопата која важи за него. Ако не е можно да се утврди за секој таков одделен производ даночната основица, или ако два или повеќе од тие производи се неразделно поврзани така што да сочинуваат целина, врз продавната цена на комплетот или гарнитурата се применува највисоката даночна стопа која важи за кој и да било од тие производи кога посебно би се пуштил во промет.“

Член 7

Во членот 39 по ставот 10 се додава нов став 11, кој гласи:

„Како прехранбени производи што служат за човечка исхрана се подразбираат прехранбените продукти што се употребуваат за човечка исхрана или за пиене (освен алкохолните пијачки и освен алкохолот), во непреработена или преработена состојба, како и мирудии и сите други материи што им се додаваат на тие продукти заради конзервирање, поправање на изгледот, бојосување, вкус или миризба, збогатување на составот или за постигање на некако друго својство, — на кои се однесуваат соодветните одредби од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65) како и другите прописи за производството и квалитетот на тие производи.“

Член 8

Во членот 42 став 2 по зборот: „печки“ се додаваат зборовите: „и шпорети за етажно греење“.

Член 9

По членот 42 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 42а

Организациите на Здружението на ликовните уметници на Југославија можат да набавуваат без плаќање данок — непосредно од производителот, од увоз или од трговска организација на големо, исклучително за потребите на своите членови — сликарски и вајарски материјали и прибор. На порачката или во посебен писмен прилог, овие организации се должни да му дадат на продавачот изјава во која ќе се повикаат на одредбата од точката 2 на членот 8 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет со која тие производи под определени услови се изземени од плаќање данок, како и дека тие производи ги набавуваат исклучително за потребите на своите членови. Писмената изјава мора да им одговара на условите пропишани со членот 51 од овој правилник, и мора да му биде дадена на продавачот пред испораката на купените производи односно пред испоставувањето на фактурата за продажбата. За набавката и за движењето на тие производи организациите на Здружението на ликовните уметници на Југославија се должни да водат евиденција. Ако производите набавени без плаќање данок се продадат или на друг начин отуѓат на други, освен на членовите на здружението, по набавните цени вклучувајќи ги фактичните трошоци на набавката, или се употребат за други цели, организациите на Здружението на ликовните уметници на Југославија се должни да пресметаат и уплатат пропишан данок. Продавачот е должен да внесе клаузула во фактурата за продажбата на стоките дека данокот не е пресметан — врз основа на писмена изјава на купувачот.

Просветно-културните установи (училишта, домови на култура, работнички и народни универзитети, младински домови, организации на музичката младина и други слични установи и организации) можат да набавуваат без плаќање данок — непосредно од производителот, од увоз или од трговска организација на големо — грамофонски плочи и снимени магнетофонски ленти (член 8 точка 2 од Законот). Овие установи и организации се должни да му поднесат на продавачот пред испораката на производите писмена изјава согласно одредбите на членот 51 од овој правилник, и за набавката и движењето на овие производи да водат евиденција. Ако овие производи ги продадат на други или на друг начин ги отуѓат, должни се да пресметаат и уплатат во корист на општествено-политичките заедници пропишан износ на данок. Продавачот е должен да внесе клаузула во фактурата за продажбата на производите дека данокот не е пресметан — врз основа на писмена изјава на купувачот.

Член 42б

Како реквизити и опрема за училишно воспитување, за спорт и за рекреација на граѓаните, кои со точката 18 на членот 8 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет се изземени од плаќање данок на промет, се подразбираат справите, опремата, уредите и приборот во следните области на физичката култура и спортот:

АТЛЕТИКА:

Стартни блокови, препони, пречки за стипл-чез, кугли, кладива, дискови и копја од разни тежини, заштитна мрежа за фрлање кладива, пултови и летвички за скок во височина и за скок со стап, стапови за скокање, спринтерки, други реквизити и справи за тренинг и натпреварувања.

АВТО-МОТО СПОРТ, МОТОНАУТИКА, МОДЕЛАРСТВО, ЕДРИЛИЧАРСТВО, СПОРТСКО ВОЗДУХОПЛОВСТВО и СПОРТСКО ПАДОВРАНСТВО:

Справи, реквизити и опрема која исклучително се употребува во овие спортови, освен автомобилите, моторите, едрилиците, авионите и хидроглисерите.

ВЕЛОСИПЕДИЗАМ:

Велосипедски спринтерки, тркачки велосипеди.

БОКАЊЕ (куглање):

Кугли (боки).

БОКС:

Боксерски нараквици во разни тежини, шадо-нараквици за тренинг, специјални боксерски га-кички, боксерски вреќи и крушки, заштитна гума за заби, комплетен ринг, други реквизити и справи за тренинг и натпреварување.

ДИГАЊЕ:

Тегови, божиши (топчиња), постаменти, уреди за сместување справи.

ЏУДО И КАРАТЕ:

Специјални кимона и појаси, специјални струненици.

ФУДБАЛ:

Голови, мрежи, топки, плитки и длабоки копачки.

ГИМНАСТИКА:

Разбој, двовисински разбој, училиштен разбој, мал разбој, вратило високо, вратило приспособливо, вратило видно, кругови високи, кругови приспособливи, јаже за качување, стапови за качување метални вертикални и коси, стапови за качување дрвени, лестви фиксни, лестви подвижни, лестви морнарски, квадрант фиксен и подвижен, рипстол фиксен и подвижен, коњ со и без рачки, козле, олимписка греда, ниска греда, клупа, отскочна штица без пружина, отскочна штица со пружина, сандак, сандак мал, маса, еластична маса, струненица, струненица во вид на тепих, струненица за партерна гимнастика, медицинка, јаже за навлекување, вијалка кратка и долга, летна конструкција (вратило, кругови, јаже за качување), експандер, палка кратка и долга, кегла, рбетница, штица преносна со кукачки, количка за пренос на разбој, количка за пренос на струненица, посатка за држење магнезиум, уред за осигурување вежбачи при вежбање на справи, стативи за стојење на раце, обрач, топки со јамка, други реквизити и справи за тренинг и натпреварувања.

ХОКЕЈ НА ТРЕВА:

Голови, мрежи, палки, топки за хокеј на трева, копачки.

ЕДРЕЊЕ:

Сите класи и видови спортски едрилицы и прибор за едрилицы, што служат за тренинг и натпреварувања.

ЛИЗГАЊЕ И ХОКЕЈ НА МРАЗ

Лизгалки, специјални чевли, стапови, пакови, голови, мрежи, лична опрема на хокеисти.

КОЊИЧКИ СПОРТ:

Специјален ам за сулки, специјални седла, преноши.

КОШАРКА:

Преносна и висечка конструкција за кошевы (табли, обрачи и мрежи), топки.

ТРКАЛАЊЕ И ХОКЕЈ НА РОЛШУИ:

Ролшуи, специјални чевли, голови, мрежи, стапови, топки за хокеј на ролшуи.

КУГЛАЊЕ:

Кугли, кегли, автоматски механизам за поставување на кегли и за враќање на кугли, комплетна опрема за разни типови автоматски куглани.

МЕЧУВАЊЕ:

Флорет, меч, сабја, резервни сечила, апарат за регистрација на згодитоци, мечувачки облека (пластроны).

ОДБОЈКА:

Стативи, мрежи, постаменти, седишта за судии, топки.

ПЛАНИНАРСТВО:

Специјални јажиња, лавинска врвка, клинови, карабини, стапови, планинарски санки, планинарски чамци и носила за спасување, чевли за планинари, чевли за алпинисти, спелеолошки лествици.

ПЛИВАЊЕ, СКОКАЊЕ ВО ВОДА И ВАТЕРПОЛО:

Уреди за обележување на патеки на пливалишта и базени, штици за скокови во вода, голови и мрежи за ватерполо.

РАГБИ:

Голови, топки, копачки.

РАКОМЕТ:

Голови, мрежи, топки.

БОРЕЊЕ:

Струненици, кукли, специјални борачки дресовы и појаси.

СКИЈАЊЕ:

Скии, опкови за скии (разни врзовы, рабници и деловы).

ПИНГ-ПОНГ:

Маси, мрежи, рекети, пултови за мрежи, топчиња.

СТРЕЛИЧАРСТВО:

Лак, стрела, торбе, нишани.

СТРЕЛАШТВО:

Сите видовы спортско оружје — пушки и пиштолы, муниција, нишани, прибор за нишани, специјалны стрелачки дурбини.

ТЕНИС:

Стативи и мрежи за тениско игралиште, седишта за судии, рекети, рамки за рекети, тениски топки.

ВЕСЛАЊЕ, КАЈАКАРЕЊЕ И КАНОИСТИКА:

Сите видовы чамцы за спортско и училишно веслање, за кајакарење и каноистика, со прибор.

СПОРТСКИ ЛОВ:

Спортско и ловечко оружје и муниција.

СПОРТСКИ РИБОЛОВ:

Стаповы, чекрци, мрежи, јадици, камки, блинкери.

СПОРТСКИ И ПОДВОДЕН РИВОЛОВ:

Пушки и пиштоли за подводен риболов, маски, перки, дишалки, облеки и комплекти за кислород за подводен риболов.

РЕКРЕАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ:

Покрај реквизитите наброени во одделни спортски и физкултурни гранки, што се изземени од плаќање на сојузен данок на промет, данок не се плаќа ниту на: разни видови санки, скии за скијање по вода, шатори за потребите на планинари, алпинисти, извидувачи, феријалци и излетници, гумени и пластични чамци (без мотор).

РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ:

Вртелешки, нишалки, клацкалки, качувалки, лестви, тобогани, мали вратила, мали разбои, тротинети, трицикли, тресини.

ДРУГИ РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА, ИЗЗЕМЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК:

— Лична опрема: покрај личната опрема изречено спомената кај одделни физкултурни и спортски дисциплини, данок не се плаќа ниту на специјални заштитни очила, заштитни кауби, кациги и шлемови, како ниту на штитници на телото (костобрани, лактобрани, членкобрани, суспензори, коленици, бутници, заштитни маски за боксери, стегачи за раце, и сл.).

— Светлосни и звучни уреди за опремање на спортски хали и стадиони.

— Специјални мерни инструменти исклучително за контрола на резултатите и времето на тренинзи и натпреварувања.

— Специјални мерни инструменти за контрола на физичките и функционалните способности на категориите на граѓани од разни возрасти.

— Специјални реквизити, справи и опрема за унапредување на психофизичките способности (сила, брзина, издржливост и подвижност).“

Член 10

Во членот 55 став 1 по зборот: „водомери;“ се додаваат зборовите: „бројачи на протокот на пара и гас; мерачи на калории; противструјни апарати;“.

Член 11

Во членот 74 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Денатуриран алкохол производителските стопански организации можат да набавуваат без плаќање данок на промет — за целите и под условите од точ. 3 и 5 на забелешката кон тар. број 4 од тарифата.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Во ставот 4 се додава нова реченица, која гласи: „Данок според точката 2 на тар. број 4 од Тарифата се плаќа на алкохолот содржан во алкохолизиран сок што ќе преостане по издвојувањето на пулпираното овошје.“

По ставот 4 се додаваат два нови става, кои гласат:

„На алкохолот што се набавува од страна на работни организации за пулпирање (конзервирање) на овошје за продажба во земјата, се плаќа данок според точката 2 на тар. број 4 од Тарифата.“

Ако алкохолизираниот сок што ќе преостане по издвојувањето на пулпираното овошје им се продава на купувачите наименувани во тар. број 3 од Тарифата, тој производ во поглед на данокот на промет се третира како десертна пијачка од одредбата под в) на тој тарифен број, ако содржината на природниот овошен сок во тој производ изнесува 40% или повеќе. Ако содржината на природен овошен сок во тој производ е помала од 40%, тој производ се третира како ликер од одредбата под г) на тар. број 3 од Тарифата. Ако овој производ, без оглед на содр-

жината на природниот овошен сок, им се продава под условите од чл. 9 и 10 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет на производителски стопански организации за понатамошна преработка, или ако во смисла на членот 2 став 2 на тој закон им се продава на трговски организации за понатамошна продажба, данок не се плаќа.“

Член 12

Во членот 78 став 1 по зборовите: „На пример“ текстот до крајот на ставот се менува и гласи: „ако фактичната даночна основица изнесува 30.500 динари, данокот, по стопа од 25% која важи за таа основица, изнесува 7.625 динари. Тоа значи дека поради разликата во основицата од 500 динари би се платило повеќе данок за 4.025 динари. Со примена на наведената одредба ќе се пресмета данок од 3.600 динари, колку што тој изнесува по непосредно пониската стопа од 12% на основицата од 30.000 динари и кон тој износ треба да се додаде разликата помеѓу даночните основици од 30.000 и 30.500, т. е. износот од 500 динари, што вкупно изнесува 4.100 динари. На истиот начин треба да се постапи во сите случаи кога фактичната даночна основица изнесува од 30 000 до 35.200 динари. Ова поради тоа што кај основицата од 35.200 динари се изедначува износот на данокот добиен со примена на наведената одредба со износот на данокот добиен по повисоката стопа, па на фактичните даночни основици над 35.200 до 40.000 динари треба да се примени стопата од 25%. На даночните основици над 40.000 динари данок се плаќа во износ од 10.000 динари плус 100% на разликата помеѓу 40.000 динари и фактичната даночна основица.“

Ставот 2 се брише.

Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст. 2 до 5.

Член 13

Членот 83 се менува и гласи:

„Како други текстилни производи од точката 1 на тар. број 16а од Тарифата се подразбира готова стока од текстил или претежно од текстилни материјали која се води во Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија под следните шифри на групите и подгрупите на тие производи: 656-10 (вреќи и Кесиња од текстилни материјали), 656-20 (церади, шатори и др.), 656-61 (Кебиња и патнички покривачи), 656-91 (креветска рубелина и други предмети за преслекување од текстилни ткаенини), 657-50 и 657-60 (теписи, Килими и простирки), 821-03-10 до 821-03-40 (душеци, матраци, јоргани и перници) и 841 (облека и прибор од текстилни ткаенини, облека и прибор плетени или преплетени и капи и шапки).“

Како конфекција на облека и рубелина за деца од точката 2 на тар. број 16а од Тарифата се подразбираат сите видови облека и рубелина за деца до бројот 16 односно до соодветниот број според југословенските стандарди што се водат во Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија под следните шифри на групите и подгрупите: 841-11 и 841-44-30 (горна облека за момчиња и горна облека плетена и преплетена), 841-12-20 (детски палта), 841-12-50 (детски фустани и детски облеки), 841-13 и 841-43 (рубелина за момчиња и девојчиња, вклучувајќи и рубелина и плетена и преплетена), 841-14-30 и 841-14-40 (детска рубелина свилена и друга детска рубелина), 841-41-30 и 841-42-40 (детски плетени нараквици и детски чорапи) и 841-53 (детски капи и шапки плетени и преплетени).

Како вештачки влакна врз база на регенерирана целулоза од точката 1 на наименувањето и точката 1 на забелешката кон тар. број 16а од Тарифата се подразбираат сечени влакна и бескрајни влакна (цел-влакно, рајон и ацетатна вештачка свила).

Одредбите на ставот 1 од оваа точка се однесуваат и на вештачките влакна и на предива од

тие влакна кога се пуштаат во промет како финални производи (волница и др.).

Содржината на одделни материјали во производите од тар. број 16а на Тарифата, во поглед на видот, финоста и процентуалното учество на рунска или табачка волна или вештачки влакна врз база на регенерирана целулоза, се утврдува според соодветните југословенски стандарди за тие материјали. Учесството на рунска или табачка волна и учеството на вештачки влакна врз база на регенерирана целулоза во теписи, душеци, мадраци, јоргани и перници, се утврдува според флор-основата односно според лицето на теписите, јорганите, душеците, мадраците и навлаките.

Суровинскиот состав на вигоњ-предивото во производите изработени од тоа предиво се утврдува според југословенскиот стандард JUS F.B2.021.“

Член 14

Во членот 83а став 1 по зборовите: „основните средства“ двете точки се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „без оглед дали орудијата и справите се конструирани за моторна или за добиточна влеча или комбинирано.“

Во истиот став по зборовите: „Трактори на колца и“ зборовите: „со приколка“ се заменуваат со зборовите: „приколки“.

Член 15

Во членот 84 ставот 4 се менува и гласи:

„Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член не се однесуваат на стоките што домашна производителска стопанска организација ќе ги увезе како надоместок за извезени производи од сопствено производство (компензациона работа).“

Член 16

Во членот 88 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Кога од склад на огревни и градежни материјали кој има карактер на продавница односно друга деловна единица која врши промет на стоки на мало, се продаваат стоки не само на граѓани и граѓански правни лица туку и на општествени правни лица, целокупниот промет од таквиот склад се третира како промет на стоки на мало. Разликата во цената и другите надоместоци остварени во таквиот промет не подлежи на данок по тар. број 18 од Тарифата.“

Досегашните ст. 2 до 8 стануваат ст. 3 до 9.

Член 17

Во членот 89 став 2 зборовите: „вообичаениот надоместок“ се заменуваат со зборот: „надоместокот“.

Член 18

Во членот 90 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Даночната основица по тар. број 17 и 18 од Тарифата, покрај надоместоците во пари, ја сочинуваат и примањата во натура односно вредноста на противуслугата (член 37 од Основниот закон за данокот на промет).“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 19

Во членот 93 став 1 точка 3 по зборот: „делови“ се става записка а зборовите: „на моторните возила“ се заменуваат со зборовите: „освен гумите за моторни возила“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Височината на провизијата или другите приходи од вршење на работите од ставот 1 под 1 и 2 на овој член што не подлежат на плаќање на данок на промет во смисла на точката 3 од забелешката кон тар. број 17 од Тарифата, се докажува:

1) со посебен договор со кој е утврдена височината на провизијата или на другите приходи наменети исклучително за покривање на трошоците за држење на консигнационен лагер и за вршење на сервисни и други технички услуги на производите што застапникот ги продава, под услов височината на таа провизија односно приход да може да се утврди непосредно од книговодството на работната организација (застапникот) односно на самостојната организација на здружен труд во состав на таа работна организација;

2) со договор за застапување на странски партнер, ако во тој договор посебно е предвидена застапничка провизија а посебно провизија односно други вид приходи за надоместок на трошоците за држење на консигнационен лагер и за вршење на сервисни и други технички услуги на производите што ги продава;

3) ако со основниот договор за застапување е предвидена само една стопа на провизија за застапување и за држење консигнационен лагер за вршење сервисни и други технички услуги, а не постои посебен договор за држење консигнационен лагер, делот на провизијата кој се однесува на држењето на консигнациониот лагер и на вршењето на сервисни и други технички услуги се утврдува со примена на таа стопа врз реализацијата на стоките продадени од консигнациониот лагер.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Како реализација (продажба) на стоки од консигнационен лагер се подразбира продажба само на такви стоки кои пред склучувањето на договорот за продажба биле лагерувани на консигнациониот лагер. Транзитната продажба на увезените стоки не се смета како продажба од консигнационен лагер во смисла на овој член.“

Член 20

Во членот 94 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Данокот по тар. број 19 од Тарифата не се пресметува посебно на каматата остварена по секој кредит, туку се пресметува врз вкупната позитивна разлика на каматата по сите кредити во односниот пресметковен период.“

Досегашните чл. 4 до 7 стануваат ст. 5 до 8.

Член 21

Во членот 95 став 2 точка 1 на крајот се додаваат записка и зборовите: „вклучувајќи ги и потрошувачките кредити дадени на купувачи за купување на стоки.“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Данокот по тар. број 19 од Тарифата не се пресметува посебно на каматата остварена по секој кредит, туку се пресметува на вкупната позитивна разлика на каматата по сите кредити во односниот пресметковен период.“

Член 22

По членот 95 се додава нов член 95а, кој гласи:

„Купувачот во смисла на членот 14 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет може да побара преку продавачот враќање на данокот платен на купени неисправни производи само ако рекламацијата и враќањето на купените стоки го извршил во роковите утврдени според општите узанси за прометот на стоки.“

Член 23

Образецот ДП, кој е отпечатен кон Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет, се менува и гласи:

РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА _____
 МЕСТО _____ ОПШТИНА _____
 ШИФРА НА ДЕЈНОСТА _____
 БРОЈ НА ДЕЛОВНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО СОСТАВ НА
 РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА _____

Образец ДП

ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ОД _____ ГОДИНА

Реден број	Тарифен број	Вид производи (стоки) — услуги	Стопа на данокот на промет	Даночна основица		Износ на данокот на промет	Уплатено до	Разлика	
				Количина	Износ на продајната цена без данокот на промет			+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		I. СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ (107)	xxx	xxx					
2		A. Производи (3+5+16+33+38+68+70+80+90)	xxx	xxx					
3	8	Уплатна сметка 840-21100 (4)	xxx	xxx					
4	8	Лекови		xxx			xxx	xxx	xxx
5	5	Уплатна сметка 840-21101 (6 до 15)	xxx	xxx					
6	5	Сите видови цигари што не се произведени според југословенски стандард односно што не спаѓаат во ниедна квалитетна група од точката 5 на овој тар. број, а чија производителска цена без данокот на промет односно набавна цена франко југословенската граница, заедно со царината и царинските давачки изнесува над 0,70 динари за пакување од 20 парчиња, односно сразмерно на тоа за помало или поголемо пакување, како и за колекции цигари, екстра цигари и режан тутун од сите квалитети, освен тутунот за луле		xxx			xxx	xxx	xxx
7	5	Сите видови цигари што не се произведени според југословенски стандард, односно што не спаѓаат во ниедна квалитетна група од точката 5 на овој тар. број, а чија производителска цена односно набавна цена франко југословенската граница, заедно со царината и царинските давачки изнесува до 0,70 динари за пакување од 20 парчиња, односно сразмерно на тоа за помало или поголемо пакување		xxx			xxx	xxx	xxx
8	5	Тутун за луле		xxx			xxx	xxx	xxx
9	5	Пури од сите видови, тутун за цвакање и бурмут		xxx			xxx	xxx	xxx
10	5	Црни цигари		xxx			xxx	xxx	xxx
11	5	Цигари I квалитетна група					xxx	xxx	xxx
12	5	Цигари II квалитетна група					xxx	xxx	xxx
13	5	Цигари IIIa квалитетна група					xxx	xxx	xxx
14	5	Цигари IIIб квалитетна група					xxx	xxx	xxx
15	5	Цигари IV квалитетна група					xxx	xxx	xxx
16	10	Уплатна сметка 840-21102 (17 до 32)	xxx	xxx					
17	10	Моторен бензин 76 октани					xxx	xxx	xxx
18	10	Моторен бензин 86 октани					xxx	xxx	xxx

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	10	Моторен бензин 93 до 96 октани					xxx	xxx	xxx
20	10	Моторен бензин 98 октани					xxx	xxx	xxx
21	10	Петролеј за осветление и млазно гориво					xxx	xxx	xxx
22	10	Петролеј за мотори					xxx	xxx	xxx
23	10	Дизел-гориво D-1					xxx	xxx	xxx
24	10	Дизел гориво D-2					xxx	xxx	xxx
25	10	Дизел-гориво D-3					xxx	xxx	xxx
26	10	Масло за горење: лесно (А), средно (В), тешко (С) и масло за горење специјално „марина“ JUS B.H2.430 кое се користи за погонски цели на поморското и речното бродарство		xxx			xxx	xxx	xxx
27	10	Масло за горење во градски топлани и во топлани за греење на блокови станбени згради		xxx			xxx	xxx	xxx
28	10	Масло за горење за енергетски и други цели на сите други корисници		xxx			xxx	xxx	xxx
29	10	Масло за горење во домаќинство (екстра-лесно), ако се продава на граѓани за горење во печки во домаќинствата, како и ако се продава за горење во печки во училишта, во домови на ученици и студенти, и во социјални, детски и здравствени установи		xxx			xxx	xxx	xxx
30	10	Авионски и моторни масла					xxx	xxx	xxx
31	10	Минерални мазиви масти, хипоидни и регенерирани масла и сите други масла за подмачкување		xxx			xxx	xxx	xxx
32	10	Природен гас, бутан-гас и пропан-гас, ако по пат на специјални уреди се користат за погон на моторни возила	xxx				xxx	xxx	xxx
33	6	Уплатна сметка 840-21103 (34 до 37)	xxx	xxx					
34	6	Патнички автомобили до 30.000 динари		xxx			xxx	xxx	xxx
35	6	Патнички автомобили над 30.000 до 40.000 динари		xxx			xxx	xxx	xxx
36	6	Патнички автомобили над 40.000 динари		xxx			xxx	xxx	xxx
37	6	Резервни делови		xxx			xxx	xxx	xxx
38	1,2,4,7, 9,11,11а, 12,13,14, 15,16,16а, 16б и 16ц	Уплатна сметка 840-21104 (39 до 67)	xxx	xxx					
39	1	Сите производи што служат за крајна потрошувачка, освен оние за кои се плаќа данокот според посебен тарифен број или за кои е предвидено даночно ослободување		xxx			xxx	xxx	xxx
40	2	Сурово кафе	xxx				xxx	xxx	xxx
41	2	Пржено и мелено кафе	xxx				xxx	xxx	xxx
42	2	Екстракт од кафе	xxx				xxx	xxx	xxx
43	4	Алкохол за широка потрошувачка, за производство на козметички препарати и за употреба и продажба во аптеки	xxx				xxx	xxx	xxx

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	4	Алкохол за производство на алкохолни пијачки, за употреба во болници и во други здравствени установи, научни установи и лаборатории, за конзервирање препарати и за производство на есенции и ароми	xxx				xxx	xxx	xxx
45	4	Денатуриран алкохол за гориво	xxx				xxx	xxx	xxx
46	7	Производи од сите видови изработени во целост или делумно од благородни метали и од скапоцени камења		xxx			xxx	xxx	xxx
47	9	Парфимериски и козметички препарати		xxx			xxx	xxx	xxx
48	11	Кибрит од дрво на стандардно производство и пакување	xxx				xxx	xxx	xxx
49	11	Други кибрити		xxx			xxx	xxx	xxx
50	11a	Запалки за цигари, чија малопродавна цена по парче изнесува до 10 динари		xxx			xxx	xxx	xxx
51	11a	Запалки за цигари, чија малопродавна цена по парче изнесува над 10 до 22 динари		xxx			xxx	xxx	xxx
52	11a	Запалки за цигари, чија малопродавна цена по парче изнесува над 22 динари		xxx			xxx	xxx	xxx
53	12	Украсни стоки		xxx			xxx	xxx	xxx
54	12	Производи од сребро изработени од филигран и од валано сребро со филигран		xxx			xxx	xxx	xxx
55	13	Карти за играње		xxx			xxx	xxx	xxx
56	14	Цигарска хартија во ливчиња		xxx			xxx	xxx	xxx
57	14	Цигарска хартија несечена или сечена		xxx			xxx	xxx	xxx
58							xxx	xxx	xxx
59	15	Бетонски челик и валани жици, цемент, режана и делкана граѓа и покривна лепенка		xxx			xxx	xxx	xxx
60	15	Сите видови дрвни плочи (шпер-плочи, панел-плочи, лесонит-плочи, иверици и облагородени плочи), како и фурнир-плочи		xxx			xxx	xxx	xxx
61	15	Друг градежен материјал		xxx			xxx	xxx	xxx
62	16	Сол за јадење	xxx				xxx	xxx	xxx
63	16a	Ткаенини и други текстилни производи со учество над 50% до 70% рунска или табачка волна квалитет над 30 микрони, ткаенини и производи од вигоњ-предиво, како и ткаенини и други текстилни производи (освен конфекцијата на облеку и долни облеку за деца) со учество од 20% до 50% вештачки влакна врз база на регенерирана целулоза		xxx			xxx	xxx	xxx
64	16a	Конфекција на облеку и долни облеку за деца (до бројот 16 заклучно)		xxx			xxx	xxx	xxx
65	16b	Чоколада, какао во прав и изработки од нив, како и производи од шеќор (бонбони, гума за цваќање и др.)		xxx			xxx	xxx	xxx

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	16ц	Производи од кожа и крзно — облека, обувки и други производи од кожа на рептилии (змии, гуштери, крокодили и сл.) и од благородни и фини крзна		xxx			xxx	xxx	xxx
67	16е	Детски обувки до бројот 34 заклучно	xxx	xxx				xxx	xxx
68	3	Уплатна сметка 840-21105 (69)	xxx	xxx					
69		Друг сојузен данок на промет на стоки на мало од граѓани што не се занимаваат редовно со промет на стоки	xxx	xxx					
70		Уплатна сметка 840-21106 (71 до 79)	xxx	xxx					
71	3	Пиво					xxx	xxx	xxx
72	3	Вештачка ракија јачина до 25 vol.% алкохол					xxx	xxx	xxx
73	3	Вештачка ракија јачина над 25 vol.% алкохол					xxx	xxx	xxx
74	3	Специјални вина и десертни пијачки чија набавна цена по еден литар изнесува: — до 7 динари					xxx	xxx	xxx
75	3	— над 7 до 10 динари					xxx	xxx	xxx
76	3	— над 10 динари					xxx	xxx	xxx
77	3	Ликери и жестоки алкохолни пијачки, чија набавна цена по еден литар изнесува: — до 12 динари					xxx	xxx	xxx
78	3	— над 12 до 17 динари					xxx	xxx	xxx
79	3	— над 17 динари					xxx	xxx	xxx
80	3	Уплатна сметка 840-21107 (81 до 89)		xxx					
81	3	Пиво					xxx	xxx	xxx
82	3	Вештачка ракија јачина до 25 vol.% алкохол					xxx	xxx	xxx
83	3	Вештачка ракија над 25 vol.% алкохол					xxx	xxx	xxx
84	3	Специјални вина и десертни пијачки, чија набавна цена по еден литар изнесува: — 7 динари					xxx	xxx	xxx
85	3	— над 7 до 10 динари					xxx	xxx	xxx
86	3	— над 10 динари					xxx	xxx	xxx
87	3	Ликери и жестоки алкохолни пијачки, чија набавна цена по еден литар изнесува: — до 12 динари					xxx	xxx	xxx
88	3	— над 12 до 17 динари					xxx	xxx	xxx
89	3	— над 17 динари					xxx	xxx	xxx
90		Уплатна сметка 840-21110 (91 до 92)	xxx	xxx					
91		Производи на кои данокот на промет се плаќа при увоз							
92		Производи за потребите на ЈНА							
93		Б. Услуги (94+100+102+105)	xxx	xxx					
94	17	Уплатна сметка 840-21200 (95 до 99)	xxx	xxx					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	17	Надоместоци од работи на извоз на земјоделски и прехранбени производи и од работи на извоз на дрва и дрвни сортименти		xxx			xxx	xxx	xxx
96	17	Надоместоци од другите работи на извоз и од меѓународни сообраќајно агенциски работи		xxx			xxx	xxx	xxx
97	17	Надоместоци од работи на меѓународна шпедиција и од услуги на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоки		xxx			xxx	xxx	xxx
98	17	Надоместоци од работи на увоз на стоки и од други надворешнотрговски услуги		xxx			xxx	xxx	xxx
99	17	Надоместоци од работи на застапништво		xxx			xxx	xxx	xxx
100	18	Уплатна сметка 840-21201 (101)		xxx					
101	18	Надоместоци од вршење промет на стоки на големо и услуги во тој промет во Југославија		xxx			xxx	xxx	xxx
102	19	Уплатна сметка 840-21202 (103 до 104)	xxx	xxx					
103	19	Надоместоци од вршење кредитни и други банкарски работи		xxx			xxx	xxx	xxx
104	19	Надоместок кој како дел на приход на банката ѝ припаѓа на работната заедница		xxx			xxx	xxx	xxx
105	20	Уплатна сметка 840-21203 (106)	xxx	xxx					
106	20	На менични заеми	xxx	xxx			xxx	xxx	xxx
107		Вкупно А + Б (2+93)	xxx	xxx					
108		Во тоа:							
		СР Босна и Херцеговина	xxx	xxx					
109		СР Црна Гора	xxx	xxx					
110		СР Хрватска	xxx	xxx					
111		СР Македонија	xxx	xxx					
112		СР Словенија	xxx	xxx					
113		СР Србија — потесна Србија	xxx	xxx					
114		САП Војводина	xxx	xxx					
115		САП Косово	xxx	xxx					
116		Производи и услуги на кои не се плаќа сојузен данок на промет	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
117		Вкупно (107+116)	xxx	xxx					
118		II. РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ (119+129)	xxx	xxx					
119		A. Производи (120+125)	xxx	xxx					
120		Уплатна сметка 840-21115 (121 до 124)	xxx	xxx					
121		Републички данок на промет на стоки на мало и републички данок на промет на алкохолни пијачки, освен републичкиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица кои се задолжуваат по распоред и освен данокот на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и на граѓани					xxx	xxx	xxx
122							xxx	xxx	xxx

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123							xxx	xxx	xxx
124							xxx	xxx	xxx
125	Уплатна сметка 840-21118 (126 до 128)		xxx	xxx					
126	Републички данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани и на граѓани						xxx	xxx	xxx
127							xxx	xxx	xxx
128							xxx	xxx	xxx
129	Б. Услуги (103)		xxx	xxx					
130	Уплатна сметка 840-21210 (131 до 132)		xxx	xxx					
131	Републички данок на надоместоци за вршење услуги, освен републичкиот данок на надоместоци за услуги што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица кои се задолжуваат по распоред						xxx	xxx	xxx
132							xxx	xxx	xxx
133	Стоки и услуги на кои не се плаќа републички данок на промет		xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
134	Вкупно (119+129+133)		xxx	xxx					
135	III. ПОКРАИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ (136+144)		xxx	xxx					
136	А. Производи (137+140)		xxx	xxx					
137	Уплатна сметка 840-21111 (138 до 139)		xxx	xxx					
138	Покраински данок на промет на стоки на мало, освен покраинскиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица кои се задолжуваат по распоред						xxx	xxx	xxx
139							xxx	xxx	xxx
140	Уплатна сметка 840-21114 (141 до 142)		xxx	xxx					
141	Покраински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и на граѓани						xxx	xxx	xxx
142									
143	Б. Услуги (144)		xxx	xxx					
144	Уплатна сметка 840-21213 (145 до 147)		xxx	xxx					
145	Покраински аднок на надоместоци за вршење услуги, освен покраинскиот данок на надоместоци за услуги што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица кои се задолжуваат по распоред						xxx	xxx	xxx
146							xxx	xxx	xxx
147							xxx	xxx	xxx
148	IV. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ (149+180)		xxx	xxx					
149	А. Производи (150+155+160+162+164+169+171+173+178)		xxx	xxx					
150	Уплатна сметка 840-21120 (151 до 154)		xxx	xxx					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	Општински данок на промет на стоки на мало во трговијата, освен општинскиот данок на промет на алкохолни пијачки						xxx	xxx	xxx
152							xxx	xxx	xxx
153							xxx	xxx	xxx
154							xxx	xxx	xxx
155	Уплатна сметка 840-21121 (156 до 159)		xxx	xxx					
156	Општински данок на промет на алкохолни пијачки во трговијата на мало, освен општинскиот данок на промет на природно вино						xxx	xxx	xxx
157							xxx	xxx	xxx
158							xxx	xxx	xxx
159							xxx	xxx	xxx
160	Уплатна сметка 840-21122 (161)		xxx	xxx					
161	Општински данок на промет на природно вино во трговијата на мало						xxx	xxx	xxx
162	Уплатна сметка 840-21123 (163)		xxx	xxx					
163	Општински данок на промет на пиво во трговијата на мало						xxx	xxx	xxx
164	Уплатна сметка 840-21124 (165 до 168)		xxx	xxx					
165	Општински данок на промет на алкохолни пијачки во угостителството, освен општинскиот данок на промет на природно вино						xxx	xxx	xxx
166							xxx	xxx	xxx
167							xxx	xxx	xxx
168							xxx	xxx	xxx
169	Уплатна сметка 840-21125 (170)		xxx	xxx					
170	Општински данок на промет на природно вино во угостителството						xxx	xxx	xxx
171	Уплатна сметка 840-21126 (172)		xxx	xxx					
172	Општински данок на промет на пиво во угостителството						xxx	xxx	xxx
173	Уплатна сметка 840-21127 (174 до 177)		xxx	xxx					
174	Општински данок на промет на стоки на мало во стопански и други работни организации, освен во трговијата и угостителството						xxx	xxx	xxx
175							xxx	xxx	xxx
176							xxx	xxx	xxx
177							xxx	xxx	xxx
178	Уплатна сметка 840-21129 (179)		xxx	xxx					
179	Друг општински данок на промет на стоки на мало, освен општинскиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица кои се задолжуваат по распоред						xxx	xxx	xxx
180	Б. Услуги (181)		xxx	xxx					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181	Уплатна сметка 840-21220 (182 до 184)		xxx	xxx					
182	Општински данок на надоместоци за вршење услуги, освен општинскиот данок на надоместоци за услуги што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица кои се задолжуваат по распоред						xxx	xxx	xxx
183							xxx	xxx	xxx
184							xxx	xxx	xxx
185	Стоки и услуги на кои не се плаќа општински данок на промет		xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
186	Вкупно (149+180+185)		xxx	xxx					
187	Данок на промет кој не влегува во вкупниот приход (188 до 190)		xxx	xxx					
188	а) сојузен		xxx	xxx					
189	б) републички		xxx	xxx					
190	в) покраински		xxx	xxx					
191	г) општински		xxx	xxx					
На	_____ 19_____ година	Раководител на сметководството,	Претседател на управниот одбор,		Директор,				

Член 24

Овој правилник влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-7154/1
22 мај 1970 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за финансии,
Анте Зелиќ, с. р.

289.

Врз основа на членот 53 став 2 од Основниот закон за виното („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА**ЗА ЗАШТИТА НА ПОТЕКЛОТО НА ПРОЧУЕНОТО ВИНО „ЖИЛАВКА—МОСТАР“**

1. Под назив: „Жилавка—Мостар“ може да се пушта во промет само прочуено вино определено со решението на Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 15-2536/1 од 18 април 1970 година.

2. Вината произведени до денот на влегувањето во сила на оваа наредба кои носат назив: „Жилавка—Мостар“ или слични називи што потрошувачите можат да ги доведат во заблуда дека се работи за тоа прочуено вино, а не се тоа прочуено вино, можат да се наоѓаат во промет под досегашните називи само до 31 мај 1971 година.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-2536/2
5 мај 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
д-р **Боривоје Јелиќ** с. р.

290.

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68 и 56/69) и членот 32 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68 и 55/69), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ**

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/68, 56/69 и 4/70), во точката 2 под а) по одредбата под 13 се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

„13а) на сметката бр. 840-11118 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

13б) на сметката бр. 840-11119 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството што се плаќа по посебна стопа и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

13в) на сметката бр. 840-11120 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството што се плаќа по посебна стопа на примањата од работен однос на уживателите на пензија и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

13г) на сметката бр. 840-11121 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството што се плаќа по посебна стопа на примањата за работа подолга од полното работно време и придонес за образование од личниот доход од работен однос;“

На крајот на одредбата под 22 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„22а) на сметката бр. 840-908 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

22б) на сметката бр. 840-909 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството што се плаќа по посебна стопа и придонес за образование од личниот доход од работен однос;“

Во одредбата под 22, во ставот 2 бројот: „22“ се заменува со бројот: „22а“, а во ставот 3 се заменуваат броевите: „17, 19 и 21“ со броевите: „17, 19, 21 и 22б“.

На крајот на одредбата под 25 точката се заменува со точка и записка и се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„25а) на сметката бр. 840-11122 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

25б) на сметката бр. 840-11123 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството што се плаќа по посебна стопа и придонес за образование од личниот доход од работен однос;“

Во одредбата под 25, во ставот 2 зборовите: „23 до 25“ се заменуваат со зборовите: „23 до 25б“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-5980/1
15 мај 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

291.

Врз основа на членот 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ НА СПИСАНИЕТО „LIFE“, БРОЈ 10 ОД 25 V 1970 ГОДИНА

Се забранува да се внесува во Југославија и растура списанието „Life“, број 10 од 25 V 1970 година.

Б-3 бр. 650-4-1/7
25 мај 1970 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за внатрешни работи,
Момчило Драговиќ, с. р.

292.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 и 31/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА АЕРОДРОМСКА ОПРЕМА

1. На увозот на производите од подолу наведените царински броеви на Царинската тарифа — специфична аеродромска опрема, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	На именување	Царинска стопа
1	2	3
84.11/2	Компресори Ех. Компресори на воздух под притисок за напојување — палење авиони со млазни мотори	12
84.12/3	Уреди за климатизација, автоматски над 300 m ³ Ех. Специјални клима-уреди за загревање на авио-кабини, конструкционо приспособени кон техничките карактеристики на трупот на воздухопловот, капацитет над 300 m ³	12
84.21/3	Други апарати за распрснување течност, со пумпи, за разни цели Ех. Уред за одмрзнување авиони, кој работи на принципот на распрснување на течност	12
85.01/1а-2	Други генератори и мотори Ех. Електрични генератори за палење авионски мотори, без сопствен погон — што се влечат	12
87.02/26	Други автобуси Ех. Специјални автобуси наменети и конструкционо приспособени исклучително за превоз на патници по аеродромската платформа	12
87.03/5	Противпожарни коли Ех. Специјални противпожарни возила со капацитет на исфрлање од над 3.600 галони хемиска супстанција (пена) во минута	12
87.03/11	Други моторни возила за специјални цели Ех. — Специјални возила — компресори на воздух под притисок за напојување — палење на авиони со млазни мотори — Специјални возила — електрични генератори за палење на авионски мотори	12

1	2	3	Тарифен број	На именување	Царинска стопа
			1	2	3
	— Специјални возила — подвижни хидраулични платформи за работа на авиони и со вградени специјални уреди за одмрзнување авиони, кои работат на принципот на распрснување на течност	12	40.11/1e	Други надворешни гуми Ех. Надворешни гуми за кипери со носивост над 45 тона	12
	— Специјални возила за влечење авиони	12	40.11/2e	Други внатрешни гуми Ех. Внатрешни гуми за кипери со носивост над 45 тона	12
	— Специјални возила за чистење на аеродромските маневарски површини од нечистотија	12	73.18/35	Други рабни цевки Ех. Специјални рабни цевководи за транспорт на топлински гасови и прав во топлински	12
	— Специјални возила со вградена хидраулична лифт-платформа со променлив агол приспособен кон формата на трупот и кон отворот на авионот за натовар и истовар на товар	12	84.02/4	Други помошни уреди за парни котли Ех. Котли-утилизатори за ладење гасови од пламени печки и конвертори	12
	— Самоодни скали за влегување на патниците во авионот и за излегување од авионот	12	84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници	12
	— Специјални возила со вградена хидраулика и со елеватор со лента, приспособени кон потребите за натовар на товар во авионот и за истовар од авионот	12		— Центрифугални пумпи во уредите за флотација на руда, отпорни на абразија и корозија	12
87.14/5	Други возила Ех. Скали за укрцување на патници во авионот монтирани на 4 тркала, со прачка за теглење, со механизам за управување и со хидрауличен уред за дотерување на височината	12	84.11/15	Вакуум-пумпи Ех. Вакуум-пумпи за филтери во уреди за флотација на руда	12
	2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.		84.11/2	Компресори Ех. Стационарни компресори со капацитет над 10.000 Nm ³ /h воздух	12
	Бр. 3-6767/1 5 мај 1970 година Белград		84.11/4	Вентилатори Ех. — Вентилатори од низок притисок за проветрување на јами во рудниците	12
	Сојузен секретар за финансии, Јанко Смоле, с. р.			— Вентилатори специјално приспособени кон работните услови во топлински	12
293.			84.14/3	Печки за топлински	12
	Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 и 31/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува		84.17/1s	Други машини и уреди Ех. Полиблок-изменувачи на топлина од импрегниран графит за загревање на електролитот во електролиза	12
	РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИТЕ НА БАКАР И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТОДЕН БАКАР		84.18/25	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Одвојувачи на прав, капацитет над 400 m ³ во минута	12
	1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за рудниците на бакар и за производство на катоден бакар, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70) ќе се применуваат следните царински стопи:		84 20/1	Електрофилтери за издвојување на честици метал од гасовите на топлински	12
				Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Ваги за мерење тежина и за регулирање на брзината на протокот на материјалите за транспортерите, со ленти што имаат носивост над 100 тона материјали на час или широчина на лентата од 1.000 mm и повеќе	12

1	2	3	1	2	3
84.22/1a	Товарни лифтови Ех. Скип-уреди за извлекување руди од јами	12	84.56/7	Други машини за сортирање и сл. Ех. — Дробилнични постројки за руда, капацитет над 400 тона на час	12
84.22/36	Кранови над 50 до 500 тона носивост Ех. Кранови за манипулација со печки и со конвертори во топилници	12		— Дробилнични постројки за секундарно дробење на руда, капацитет над 40 тона руда на час	12
84.22/4	Машини и уреди за транспортирање во ров	12		— Дробилки за дробење на конверторска шлака	12
84.22/5a	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. — Транспортери со лента, носивост над 100 тона материјал на час — Транспортери со лента, широчина на лентата од 1.000 mm и повеќе	12		— Тапанести мелници за мелење руда, со маса за уфрлање прачки и кугли во мелниците	12
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истозар Ех. — Јамски натоварувачи на електричен, дизел и пневматички погон — Хидраулични уреди за подигање тапанести мелници за мелење руда — Обртни вагонски кипери — Полуортални гребачи — додавачи (риклајмери) — Уреди за транспорт на бакарен прав од електрофилтери, утилизатори и гасоводи до топилнички печки	12	84.59/1л	Други машини и механички справи Ех. — Уреди за изработка на појдовни листови за катада (Starting Scheet machine-Vennberas) — Машини за перење на катоди бакар	12
84.23/46	Булдожери, багери, англозери и слични машини, со мотор над 200 KS Ех. — Багери електрични со зафатнина на лажицата над 6 m ³ — Булдожери со мотор над 270 KS — Турно-трактори со мотор над 250 KS	12	85.01/26-4	Други трансформатори над 1.000 kg по парче Ех. Трансформатори за јамска разводна мрежа во рудници	12
84.23/7	Машини за длабински дупчења Ех. Машини за длабински рударски истражувачки дупчења	12	85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех. Силициумски исправувачи над 10.000 ампера	12
84.23/9	Машини за откоп во рударството	12	85.15/3ж	Други телевизиски преносни и приемни апарати и др. Ех. Уреди за водење, следење и контрола на процесот на производството — дробењето на руда во дробилки, по телевизиски пат	12
84.23/12	Други машини стабилни или подвижни за ископување итн. Ех. Дупчалки ротационо-перкусиони, самосодни со пречник на дупчењето над 9 цола и со можност на дупчење под агол од 30° во однос на вертикалната линија	12	85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командни и разводни уреди за управување со топилнички печки и конвертори	12
84 43/11	Други конвертори, лозци за леење и др. Ех. — Конвертори за преработка на бакренеца — Карусел-машини за леење на аноди бакар	12	85.19/4,5 и 6	Расклопни апарати, разводни и заштитни уреди Ех. Јамски електроразводни постројки	12
84.56/3	Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање Ех. Уреди за флотирање руда	12	86.02/1	Акумулаторски електрични локомотиви Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	12
			87.02/3в-1	Кипери над 30 тона носивост Ех. Кипери над 45 тона носивост	12
			90.20/3	Контролни табли и скрани Ех. Уреди за управување и контрола на процесот на флотирањето на руда — „IKSREI“	12
			90.24	Инструменти и апарати за мерење и др. Ех. Мерни и регулациони инструменти и апарати на топилнички печки и конвертори	12

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4101/1
17 март 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

294.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 и 31/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕМЕНТ

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на цемент, наместо тарифните стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	На именување	Царинска стопа
1	2	3
84.14/4а	Печки за печење цемент	12
84.14/4в	Други индустриски печки Ех.	
	Печки за сушење материјали со жешки гасови	12
84.17/1с	Други машини и уреди за сушење Ех.	
	Ротациони сушилници за сушење суровини	12
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех.	
	— Вреќа-филтери (отпрашувачи) за отпрашување на воздух и гасови	12
	— Мокри отпрашувачи за отпрашување на воздух и гасови	12
	— Електростатички филтери за отпрашување на воздух и гасови	12
	— Циклони и мултициклони за отпрашување на воздух и гасови	12
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех.	
	Ваги за мерење и дозирање на суровини, клинкер и цемент, со електромеханичка и електронска регулација	12
84.22/5а	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех.	
	— Транспортери со лента, носивост над 100 тона материјал на час	12

1	2	3
	— Транспортери со лента, широчина на лентата од 1000 mm и повеќе	12
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех.	
	— Доделувачи, додавачи и сл., плочести, чиниести, ротациони, ползни, вибрациони и сл., за дозирање на суровини, клинкер и цемент	12
	— Специјални справи и уреди за товарење цемент во бродови, шлепови, вагони и камиони	12
	— Воздушни транспортери (воздушни корита — „air slide“, воздушни „Fuller“-пумпи и пневматички елеватори) за транспорт на суровини и цемент	12
	— Уреди (повлечни синџири — Schleppeketten) од огноотпорен челик за транспорт на клинкер од постројките за ладење на клинкер	12
84.23/4б	Булдожери и багери со мотор над 200 KS Ех.	
	— Булдожери со мотор над 250 KS	12
	— Багери електрични со зафатнина на лажицата од 3 или повеќе кубни метра, за експлоатација на лапор во каменоломи	12
84.23/12	Други машини, стабилни или подвижни Ех.	
	Дупчалки ротациони — перкусиони, самоодни или влечени, со пречник на дупчењето над 80 mm, за експлоатација на лапор во каменоломи	12
84.56/5	Машини и уреди за производство на градежен материјал Ех.	
	— Мелници за подготвување (мелење) на суровини за производство на цемент, со или без сепаратор	12
	— Мелници за мелење на цементен клинкер, со или без сепаратор	12
	— Дробилки за дробење на суровини во индустријата на цемент, капацитет на дробењето над 60 тона материјал на час	12
	— Уреди за мокро подготвување на суровини (разгмечувачи)	12
	— Уреди за месење — груба хомогенизација на крупна суровина	12
	— Уреди за месење — фина хомогенизација на суровини и цемент во силоси	12
84.59/2в	Специјални справи за транспорт и пакување на цемент	12
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех.	
	Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството во индустријата на цемент	12

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4016/1
22 април 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

295.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 и 31/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТИТАН-ДИОКСИД

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на титан-диоксид, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	Наименовање	Царинска стопа
1	2	3
84.14/4в	Други индустриски и лабораториски печки, неелектрични Ех. Ротациони печки за континуелна калцијација на титан-хидроксид	12
84.17/1с	Други машини и уреди за обработка на материјали со менување на температурата Ех. — Евапоратори за концентрација на раствор на титанил-сулфат — Уреди за сушење паста на површински обработен титан-диоксид	12
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за редуција и бистрење на раствор на титанил-сулфат — Уреди за издвојување на феро-сулфат од раствор на титанил-сулфат — Уреди за издвојување и пречистување на титан-хидроксид од исталожен хидролизат — Уреди за неутрализација на отпадните кисели води во производството на титан-диоксид	12
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Машини за дозирање и пакување на титан-диоксид во прав	12
84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење итн. Ех. — Уреди за мелене и сушење на илменит — титанова руда	12

1	2	3
	— Уреди за мелене и сепарација по гранулација на калциниран титан-диоксид	12
	— Уреди за мелене на титан-диоксид во паста	12
	— Уреди за мелене (микронизација) на површински обработен титан-диоксид	12
84.59/2к	Други машини и механички справи, кои не спаѓаат во ниеден тарифен број од главата 84 Ех. Уреди за хемиско разлагање на илменит — титанова руда	12
	— Уреди за таложење на титан-хидроксид со хидролиза	12
	— Уреди за хемиско подготвување на титан-хидроксид (т. нар. пигментација) за калцинирање	12
	— Уреди за подготвување и за давање хемиски агенси во производството на титан-диоксид и титан-хидроксид	12
	— Уреди за површинска заштита — стабилизација на пигментните особини на титан-диоксидот	12

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-6768/1
5 мај 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

296.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 и 31/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈАТА НА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЈА

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за потребите на шумарството, дрвната индустрија и индустријата на целулоза и хартија, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	Наименовање	Царинска стопа
1	2	3
84.01/4	Други котли за производство на водена и друга пара Ех. — Специјални парни котли за паљење со струганки и со дрвни	

1	2	3	1	2	3
	отпадоци за потребите на индустријата за преработка на дрво	12	84.12/3	Уреди за климатизација, автоматски над 300 m ³	
	— Базни котли за регенерација на отпадни сулфитни и сулфатни бази, за потребите на индустријата на целулоза	12		Ек. Уреди за климатизација (стабилизација) на дрвни плочи, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.02/1	Економизери Ек. Економизери за специјални парни котли за палење со струганки и со дрвни отпадоци за потребите на индустријата за преработка на дрво и економизери за базни котли за регенерација на отпадни сулфитни и сулфатни бази, за потребите на индустријата на целулоза	12	84.16/1	Каландери Ек. Каландери за производство и доработка на хартија, картон и лепења	12
			84.16/2	Валци-цилиндри за каландери Ек. Валци-цилиндри за каландери, за производство и доработка на хартија, картон и лепења	12
84.02/2	Прегревачи Ек. Прегревачи за специјални парни котли за палење со струганки и дрвни отпадоци, за потребите на индустријата за преработка на дрво и прегревачи за базни котли за регенерација на отпадни сулфитни и сулфатни бази, за потребите на индустријата на целулоза	12	84.16/3	Други машини за валање Ек. Други машини за валање (производство и доработка) на хартија, картон и лепења	12
			84.17/1б	Машини и уреди за пречистување Ек.	12
			84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ек.	12
84.02/4	Други помошни уреди за парни котли Ек. Други помошни уреди за специјални парни котли за палење со струганки и со дрвни отпадоци, за потребите на индустријата за преработка на дрво, како и за базни котли за регенерација на отпадни сулфитни и сулфатни бази, за потребите на индустријата на целулоза	12	84.17/1е	Машини и уреди за парење и сушење на дрво и лесовит-плочи (дрвни плочи)	12
			84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ек.	12
			84.17/1ф	Машини и уреди за разладување на хартија, картон и дрвни плочи	12
				Машини за сушење на дрво: 1) со инфрацрвени зраци 2) друго	12 12
84.09/3	Вибро-валци Ек. Специјални вибро-валци за изградба на шумски комуникации, приспособени за работа во брдски и планински предели, за потребите на шумарството	12	84.17/1е	Автоматски машини за дестилација и евалоризација Ек.	12
				Машини за сува дестилација на дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.09/4	Други валци Ек. Други специјални валци за изградба на шумски комуникации, приспособени за работа во брдски и планински предели, за потребите на шумарството	12	84.17/1с	Други машини и уреди Ек.	12
				Каналски (тунелски) сушилки за сушење на бојосани и лакирани предмети од дрво и дрвни плочи, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.10/3	Центрифугални пумпи Ек. Центрифугални пумпи за црна и бела база за потребите на индустријата на целулоза	12	84.18/2а-1	Индустриски центрифуги Ек.	12
				Центрифуги за дрвна и целулозна маса, за потребите на индустријата на целулоза	12
84.10/7	Други пумпи Ек. — Пумпи за целулозна и хартијна маса во дисперзија, за потребите на индустријата на целулоза — Пумпи за транспорт на дефибриран целулозен материјал, за потребите на индустријата на целулоза	12	84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ек.	12
				Машини и уреди за филтрирање на отпадни води, за потребите на индустријата за преработка на дрво, целулоза и хартија	12
			84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ек.	12
84.12/2	Уреди за климатизација, автоматски до 300 m ³ Ек. Уреди за климатизација (стабилизација) на дрвни плочи, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12	84.20/1	Машини за пакување на целулоза во бали и на хартија во колаци, за потребите на индустријата на целулоза и хартија Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ек.	12

1	2	3	1	2	3
	Ваги и апарати за мерење, контрола и дозирање на материјали во проток, за потребите на индустријата на целулоза и индустријата за преработка на дрво (иверици, лесонит, целулоза и хартија)	12	84.45/2в-2	ње на дрвни плочи и фурнир, за потребите на индустријата за преработка на дрво Брусилки за рамно брусење Ех. Машини за рамно брусење на матрици на дрвни плочи, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.21/2	Апарати за гаснење на пожар Ех. Апарати за гаснење на шумски пожари, за потребите на шумарство	12	84.45/2в-4	Специјални брусилки Ех. Специјални брусилки за брусење на каландери, за потребите на индустријата на хартија	12
84.21/3	Други апарати за распрснување течности, со пумпи, за разни цели Ех. Апарати за распрснување течности со пумпи за сузбивање болести и штетници во шумарството, за потребите на шумарството	12	84.45/2г	Острилки Ех. Автоматски и полуавтоматски острилки на различни елементи за обработка на дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво (гатерски листови, кружни и лентести пили и ножови за обработка на дрво)	12
84.22/5в	Дигалки и витли со опирање Ех. Дигалки и витли со опирање за извлекување на дрво од шума и за натовар, истовар и манипулација на дрвни сортименти во дејноста на експлоатацијата на шумите	12	84.47/2	Машини за дупење Ех. Машини за дупење дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.22/5г	Дигалки, самостојни, подвижни Ех. Дигалки самостојни и подвижни за извлекување на дрва од шума и за натовар, истовар и манипулација на дрвни сортименти во дејноста на експлоатацијата на шуми	12	84.47/3	Машини за изработка на паркет, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање и др. Ех. Автоматски дигалки — сортирници за сортирање на режана граѓа, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12	84.47/4	Машини за стружење дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.23/11	Гредери Ех. Гредери специјално конструирани за одржување на шумски комуникации, за потребите на шумарството	12	84.47/5	Машини за високофреквентно лепење на дрво	12
84.23/12	Други машини Ех. Машини — сврдли за правење дупки за пошумување — садење дрвја, за потребите на шумарството	12	84.47/6	Машини за глодање на дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.31	Машини за изработка и довршување на целулозна маса (хартијна маса) и за изработка и довршување на хартија: 1) машини и апарати за изработка на целулозна маса (хартијна маса) и за изработка и довршување на хартија 2) машини и апарати за изработка и довршување на картон и лепенка 3) друго	12	84.47/7	Машини за брусење на дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.33	Машини за сечење хартија и картон од сите видови; други машини за преработка на хартијна маса, хартија или картон: 1) машини за изработка на хартијни Кесиња, пливови и други предмети за пакување од хартија и картон, за потребите на индустријата на хартија 2) машини за сечење хартија и картон, за потребите на индустријата на хартија 3) други машини за потребите на индустријата на хартија	12	84.47/8	Пили за дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
84.40/1с	Други машини и апарати Ех. Машини за континуирано печатење	12	84.47/9	Гатери за дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
			84.47/10	Други машини за механичка преработка на дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
			84.47/11	Автоматски линии за преработка на дрво (трансфери и сл.)	12
			84.47/12	Други машини Ех. Други машини за преработка на дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
			84.49/3	Друг алат за рачна употреба Ех. Машини за дупење карпи со сопствен пневматички погон (портабл дупчалки — кобра), за потребите на шумарството	12
			84.59/2б	Машини за хемиска обработка на дрво	12
			84.59/2з	Трансфер-линии за бојосување Ех. Трансфер-линии за бојосување на дрво и дрвни плочи, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
			84.59/2к	Друго Ех. — Специјални преси за агломирање на дрвни влакна и дрвни	12

1	2	3
	отпадоци за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
	— Преси за стврдување на дрво за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
	— Машини за импрегнација на дрво и дрвни плочи под притисок, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
	— Машини за маќање чкорчиња	12
	— Машини за облагородување на дрво и дрвни плочи, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
85.11/2	Индукциона и диелектрична грејна опрема Ех. Специјални апарати за калење на запци на пили за дрво, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, летување и соединување Ех. Специјални апарати за заварување на лентести пили, за потребите на индустријата за преработка на дрво	12
87.01/16	Други трактори — на тркала Ех. Специјални трактори — на тркала, флексибилни, јачина над 60 KS, за потребите на шумарството	12
87.14/4	Приколки за превоз на товар над 15 тона со хидраулични или други уреди Ех. Приколки за превоз на дрво за потребите на шумарството, носивост над 15 тона	12
87.14/5	Други возила Ех. Приколки за превоз на дрво за потребите на шумарството, носивост над 8 тона	12
90.22/3	Други машини и апарати за механичко испитување на тврдоста и др. Ех. Машини и апарати за механичко испитување на тврдоста, јачината, збиеноста, еластичитетот и сличните својства на дрвото, дрвните плочи (облагородени или необлагородени), хартијата и картоноот, за потребите на индустријата за преработка на дрво и индустријата на целулоза и хартија	12
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола итн. Ех. Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола во производството на дрвни плочи и фурнир, целулоза и хартија, за потребите на индустријата за преработка на дрво и на индустријата на целулоза и хартија	12
	2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.	

Бр. 3-6760/1
6 мај 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

297.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 и 31/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ИНДУСТРИЈАТА НА ТУТУН

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за индустријата на тутун, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	Наименовање	Царинска стопа
1	2	3
84.17/1г	Машини и уреди за перење и сушење Ех. Машини и уреди за перење и сушење за индустријата на тутун	12
84.17/1д	Машини и уреди за разладување материјали Ех. Машини и уреди за разладување материјали за индустријата на тутун	12
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Машини за дозирање и пакување за индустријата на тутун	12
84.59/26	Машини и справи за индустријата на тутун	12

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-6769/1
5 мај 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

298.

Врз основа на членот 133 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, 15/67 и 30/68), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВЛНИК

ЗА ПОСЕБНАТА ПОСТАПКА НА ЦАРИНЕЊЕТО НА СТОКИТЕ ШТО ДОМАШНИТЕ ПАТНИЦИ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ

Член 1

Домашен патник при одење во странство е должен усно да му ги пријави на царинскиот работник а на негово барање и да ги покаже личниот багаж и сите други стоки што ги носи со себеси.

Член 2

Како домашен патник, во смисла на овој правилник, се смета југословенски државјанин и странски државјанин што има живеалиште во Југославија.

Член 3

Како личен багаж, во смисла на овој правилник, се сметаат предметите што служат на личните по-

треби на патникот додека се наоѓа на пат (облека, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, храна, пијачки, цигари и сл.), и тоа во количината што му е потребна на патникот со оглед на околностите на патувањето (цел и траење на патувањето и годишно време).

Член 4

Ако домашен патник при одене во странство изнесува и предмети кои ќе му служат за време на патувањето, а не претставуваат личен багаж во смисла на членот 3 од овој правилник, на пример, фотографски апарат, кино-камера, дурбин, носив музички инструмент, грамофон, магнетофон, радио или транзисторски приемник, носив ТВ-приемник, пишувачка машина, детска количка, опрема за логорување, спортски реквизити и спортска опрема, скапоцено крзно и накит, должен е да ги запише тие предмети во Списокот на предметите што патникот привремено ги изнесува (образец бр. 1), кој го заверува царинарницата.

Кога домашен патник при враќањето од странство ќе внесе во Југославија предмети од ставот 1 на овој член, тие не се сметаат како стоки што се увезуваат и не подлежат на плаќање царина и други давачки.

Член 5

Списокот на предметите што патникот привремено ги изнесува содржи податоци за патникот (презиме и име и број на патната исправа) и податоци за предметите врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќањето на патникот (трговски назив на стоките, со назначување на марката, типот, фабричкиот број и сл.). Овој список го пополнува патникот.

Член 6

Домашен патник што доаѓа од странство е должен усно да му ги пријави на царинскиот работник а на негово барање и да му ги покаже сите предмети што ги носи со себеси.

Член 7

Царинење на стоките што домашен патник ги внесува од странство врши влезната царинарница по скратена царинска постапка или по редовна царинска постапка.

По скратена царинска постапка се царинат стоките во вкупна вредност до 1.000 динари што патникот ги внесува за потребите на своето домаќинство.

По редовна царинска постапка се царинат стоките кои очигледно не се наменети за потребите на домаќинството, инсталациони и градежни материјали и други стоки чија вредност е поголема од 1.000 динари (чл. 45 до 68 и член 127а став 2 од Царинскиот закон).

Член 8

Царинењето на стоките што патникот ги носи со себеси се врши со примена на единствена царинска стопа од 30% (член 12 од Законот за Царинската тарифа — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69 и 22/70), на стопа од 1% посебна давачка за царинско евидентирање (член 25б од Законот за Царинската тарифа), на стопа од 3% посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на стоките (точка 1 од Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на стоките — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/68) и на соодветна стопа на сојузен данок на промет.

При царинењето на земјоделски прехранбени производи за кои е пропишана посебна давачка, се наплатува и посебна давачка за земјоделските и прехранбените производи (Наредба за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — „Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/68).

Стоките што во смисла на членот 12 став 3 од Законот за Царинската тарифа се изземени од при-

мената на единствена царинска стопа се царинат по стопите предвидени во Царинската тарифа, со тоа што другите давачки се наплатуваат во височината определена во ставот 1 на овој член.

Член 9

Царинењето на стоките по скратена царинска постапка се врши по Пресметката на увозните давачки за стоките што патниците ги носат со себеси (во понатамошниот текст: Пресметката) — (образец бр. 2).

Член 10

Образецот на Пресметката се печати во блокови од 160 примероци, со тоа што во секој блок четири последователни примероци се означени со ист реден број.

Првиот примерок е отпечатен во зелена боја и останува во блокот. Вториот и третиот примерок се отпечатени во црвена боја, при врвот се перфорирани и му се предават на сметководството на царинарницата. Првите три примероци на бргот се карбонизирани. Четвртиот примерок е отпечатен во црна боја, при врвот е перфорирани и му се предава на патникот. Кон четвртиот примерок е отпечатена и општа уплатница, која со перфорација е одвоена од Пресметката. Уплатницата има ист реден број како и Пресметката кон која се наоѓа.

Член 11

Пресметката ја пополнува царинскиот работник врз основа на наодот утврден со прегледот на пријавените стоки.

Во пресметката се запишуваат: презиме и име на патникот, место на живеење и адреса, број на патната исправа и од кого е издадена, податоци за пријавените стоки, царинска основица и вкупен износ на давачките што патникот е должен да ги плати.

Рубриката на Пресметката „Стоки што се царинат“ царинскиот работник ја пополнува на следниот начин:

1) под називот: „Разни стоки“, „Разни текстилни стоки“ или „Разни технички стоки“ ги запишува сите предмети чија поединечна вредност не е поголема од 500 динари, освен предметите што се изземени од примената на единствена царинска стопа и на стопа на данок на промет од тар. број 1 од Тарифата на сојузниот данок на промет, како и предметите што подлежат на задолжително пријавување на други органи или установи (радио-приемници, ловечко и друго огнено оружје и др.);

2) предметите чија поединечна вредност е поголема од 500 динари и предметите што се изземени од точката 1 на овој став посебно ги запишува во Пресметката со полн трговски назив и со поблиски ознаки, како што се марка, тип, фабрички број и слично.

Царинската основица се утврдува во смисла на членот 8 од Законот за Царинската тарифа, врз основа на Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги внесуваат, увезуваат или примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 15/68) односно според Уплатството за начинот на утврдувањето на царинската основица за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, а кои не се опфатени со Листата на царинските основици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/69).

Износот на давачките што патникот е должен да ги плати на пријавените стоки се пресметува по стопа која сочинува збир на царинските стопи и на посебните давачки и пресметаната стопа на сојузниот данок на промет. Збирната стопа се запишува во соодветната рубрика на Пресметката. Посебната давачка за земјоделски и прехранбени производи посебно се пресметува и запишува во Пресметката.

Член 12

Домашен патник е должен да се изјасни дали се согласува со наодот на царинскиот работник во

поглед на количината, видот и квалитетот на стоките и царинските основици. како и во поглед на вкупниот износ на увозните давачки за стоките оцаринети според Пресметката.

Ако патникот се согласи со наодот на царинскиот работник, должен е да се потпише на Пресметката со обврска дека во рок од 8 дена ќе ги плати пресметаните увозни давачки.

По потпишувањето на Пресметката царинскиот работник му го предава на патникот четвртиот примерок на Пресметката заедно со уплатницата и му ги остава стоките на располагање кои од тој момент престануваат да бидат под царински надзор.

Член 13

Ако патникот не се согласи со наодот на царинскиот работник во смисла на членот 12 став 1 на овој правилник, должен е да ѝ ги пријави стоките на царинарницата за редовно царинење, со царинска пријава за увоз и провоз на стоки (чл. 45 до 68 од Царинскиот закон).

Член 14

По извршената уплата на пресметаниот износ на увозните давачки, наплатениот износ се книжи во приходната книга и на примерокот кој му служи на сметководството како сметковен документ се става број на книжењето од приходната книга.

Член 15

Ако патникот не ги уплати увозните давачки во рокот од членот 12 став 2 на овој правилник, царинарницата поведува постапка за присилна наплата во смисла на чл. 70а и 70б од Царинскиот закон.

Член 16

Југословенските граѓани што се наоѓаат во странство на работа, школување, специјализација и слично, кога доаѓаат на привремен престој во Југославија, можат привремено да внесат предмети за лична употреба, и тоа: личен накит, фотографски апарат, кино-камера, дурбин, носив музички инструмент, грамофон, магнетофон, носив радио или транзисторски приемник, носив ТВ-приемник, пилувачка машина, детска количка, опрема за логорување, спортски реквизити и спортска опрема.

Член 17

Царинарницата утврдува дека домашниот патник може да се користи со погодностите предвидени во членот 16 од овој правилник врз основа на забелешката во патната исправа за пријавата на престојот во странство или други докази за неговото запослување во странство (договор за работа и сл.).

Член 18

Предметите од членот 16 на овој правилник патникот е должен да ги запише во Списокот на предметите што патникот привремено ги внесува (образец бр. 3) — (во понатамошниот текст: „Списокот“).

Списокот содржи податоци за патникот (презиме и име, број на патната исправа) и податоци за предметите.

Член 19

Патникот го пополнува Списокот во два примероци, од кои првиот на грбот е карбонизиран, со тоа што е должен да ги запише поединечно сите предмети што привремено ги внесува според вилот и количината, со назначување на сите карактеристични ознаки врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќањето во странство (марка, тип, фабрички број и др.).

Царинскиот работник ги споредува податоците од Списокот со фактичната состојба на стоките и правилно пополнетиот Список го заверува со печат и потпис, на вториот примерок му го предава на патникот а првиот го задржува за потребите на царинарницата.

Примероците на Списокот што ѝ остануваат на царинарницата се одлагаат според датумите и се чуваат најмалку шест месеци.

Во патната исправа на патникот, на страната 64, царинскиот работник ја става забелешката: „Привремено ги внесол стоките“ (скртено: „ПВС“).

Член 20

Кога патникот од членот 16 на овој правилник заминува од Југославија и ги изнесува предметите што привремено ги внесол по Списокот, должен е да ѝ го предаде Списокот на излезната царинарница. Откако ќе ја утврди идентичноста на стоките, царинарницата ја поништува забелешката „ПВС“ во патната исправа и тоа го заверува со својот печат.

Ако патникот за време на престојот во Југославија изврши дефинитивно царинење на стоките внесени по Списокот, царинарницата што извршила царинење ќе ја поништи забелешката „ПВС“ во патната исправа на патникот на начинот предвиден во ставот 1 на овој член и ќе го задржи Списокот, со тоа што ќе го приложи кон царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

Ако патникот изврши дефинитивно царинење само на дел од стоките привремено внесени по Списокот, царинарницата што извршила царинење става забелешка на Списокот за бројот и датумот на декларацијата, а Списокот му го враќа на патникот, со тоа што не ја поништува забелешката „ПВС“ во патната исправа.

Член 21

Обрасците бр. 1, 2 и 3 наведени во овој правилник се отпечатени кои овој правилник и се негов составен дел.

Тие обрасци се печатат на јазиците на народите на Југославија, и тоа: српскохрватски (кирилица) односно хрватскохрватски (латиница), македонски и словенечки.

На грбот на обрасците што му се предаваат на патникот во смисла на одредбите од овој правилник, е отпечатено кратко известување на патникот за начинот на пополнувањето на образецот и за неговите права и обврски.

Член 22

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на патниците во пограничниот промет, ако со меѓународни спогодби не е определено поинаку.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за царинската постапка со стоките што домашни патници ги носат со себеси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/67).

Член 24

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-6710/1
12 мај 1970 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

Образец бр. 1

(Големина на образецот 14,5×21 см
Боја на хартијата: отворенозелена)

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕНО ГИ ИЗНЕСУВА

Презиме и име на патникот _____
Број на патната исправа _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ ИЗНЕСУВА:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

Патник,

Горе наведените предмети, заклучно со редниот број _____, патникот ги пријави при излегувањето од Југославија.

Датум _____
Место _____

Заверува:
Царински работник,

(М. П.)
(На грбот пишува:)

Известување на патникот за пополнување на образецот:

- Образецот го пополнува патникот со мастило или со хемиски молив.
- Во рубриката „Податоци за предметите што патникот ги изнесува“ се запишуваат поединечно сите предмети што му служат на патникот за време на патувањето, а не претставуваат личен багаж, како на пример: фото-апарат, кино-камера, дурбин, носив музички инструмент, грамофон, магнетофон, радио или транзисторски приемник, носив ТВ-приемник, пишувачка машина, детска количка, опрема за логорување, спортски реквизити и опрема, скапоцено крзно, накит и др.
- Споменатите предмети се запишуваат така што, покрај трговскиот назив, се внесуваат и поблиски податоци врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќањето (марка, тип, фабрички број и сл.), на пример: фото-апарат марка: „Кодак“, број на објективот , број на камерата ; хармоника марка: „Dalare“, 120 басови, „дугметара“.
- Правилно пополнетиот список го заверува царинарницата и врз основа на така заверен список патникот ги внесува запишаните предмети без плаќање царина и други давачки.

Образец бр. 2

(Големина на образецот 14,5×21 cm
№ _____)

**ПРЕСМЕТКА
НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО
ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ**

Презиме и име _____
Место на живеење и адреса _____
Број на патната исправа _____
Издадена од _____

**ВРЕДНОСТ
НА ЦАРИНСКАТА
ОСНОВИЦА**

СТОКИ ШТО СЕ ЦАРИНАТ

Вкупна вредност _____
Стопа % _____
Такса (Т. бр. 27 и 28) _____
Образец _____
Вкупна давачка _____

и со букви: _____

Се согласувам со наодот на царинарницата и се обврзувам дека во рок од 8 дена ќе ги уплатам пресметаните давачки на тековната сметка на Царинарницата _____

Број _____
Датум _____
Место _____

Царински обврзник,

Царински работник,

(М. П.)

(На грбот пишува:)

Известување на патникот

- Образецот го пополнува царинскиот работник.
- Под називот: „Разни стоки“, „Разни текстилни стоки“ или „Разни технички стоки“ се запишуваат само предметите чија поединечна вредност не е поголема од 500 динари, освен предметите што не се царинат по единствена царинска стопа и кои подлежат на обврската за пријавување на другите органи или установи (радио-приемници, огнено оружје и др.). Овие предмети, како и предметите чија поединечна вредност е поголема од 500 динари, посебно се запишуваат во Пресметката со полн трговски назив и со поблиски ознаки (марка, тип, фабрички број и сл.).
- Стопата по која е извршено пресметување на увозните давачки ја опфаќаат царинската стопа, посебната давачка за царинското евидентирање, посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на стоките и стопата на данокот на промет.
- Патникот е должен да се изјасни дали се согласува со наодот на царинскиот работник во поглед на количината, видот, квалитетот и вредноста, како и во поглед на вкупниот износ на пресметаните давачки.
- Ако патникот не се согласува со наодот на царинскиот работник должен е да ѝ ги предаде стоките на царинарницата на редовно царинење.
- По потпишувањето на Пресметката и по преземањето на стоките, патникот нема право на приговор во поглед на квалитетот, количината, видот и вредноста на стоките оцаринети под називот: „Разни стоки“, „Разни текстилни стоки“ и „Разни технички стоки“.
- Ако патникот не ги уплати пресметаните давачки во рок од 8 дена, наплатата ќе се изврши по присилен пат, со тоа што царинарницата истовремено ќе поведе постапка за одземање на патната исправа од патникот во смисла на членот 40 став 1 точка 4 од Законот за патните исправи на југословенските државјани.

Образец бр. 3

(Големина на образецот 14,5×21 cm
Боја на хартијата: отвореноцрвена)

**СПИСОК
НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕНО
ГИ ВНЕСУВА**

Презиме и име _____
Број на патната исправа и од кого е издадена _____
Живеалиште (место, улица и број на станот) _____

**ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ ВНЕСУВА:**

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

- 5) _____
 6) _____
 7) _____
 8) _____
 9) _____
 10) _____

Се обврзува дека горе назначените предмети ќе ги вратам во странство во рок од дена или во тој рок ќе ги пријавам на царинарницата за царинење.

Датум _____
 Место _____

Патник,

Заверува царински работник,
 (М. П.)

(На грбот пишува:)

Известување на патникот за пополнување на образецот:

- Образецот во два примерока го пополнуваат само југословенски граѓани што се наоѓаат во странство на работа, школување, специјализација и слично, кога доаѓаат на привремен престој во Југославија.
- Споменатите лица можат привремено да ги внесат само следните предмети за лична употреба: личен накит, фото-апарат, кино-камера, дурбин, носив музички инструмент, грамофон, магнетофон, носив радио или транзисторски приемник, носив ТВ-приемник, пишувачка машина, детска колечка, опрема за логорување, спортски реквизити и спортска опрема.
- Предметите се запишуваат така што, покрај трговскиот назив, се внесуваат и поблиски податоци врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќање (марка, тип, фабрички број и сл.). На пример: фото-апарат марка „Кодак“, број на објективот, број на камерата; хармоника марка: „Dalare“, 120 басови, „дугметара“.
- Сите други предмети што патникот ги внесува мора или дефинитивно да ги оцарини или да прибави одобрение од царинарницата, за привремен увоз, со задолжителна уплата на износот на пресметаната царина и на другите давачки на име обезбедување.
- Патникот е должен да ги предаде овој список на излезната царинарница при заминувањето од Југославија.

299.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во југословенскиот стандард Класификација и услови на квалитетот на цементите произведени од портланд-цемент клинкер JUS B.C1.011, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/67), точката 4.13 се менува и гласи: „Портланд-цемент са додацима пуцолана и пуцолански цемент. За ове цементе марке 250 и 350 не прописује се савојна и притисна чврстоћа после 7 дана према тачки 4.111 овог стандарда, али се

најмања савојна и притисна чврстоћа коју цементите имају после 7 дана мора означити на вреќама и та чврстоћа је услов квалитета.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-2735/1

20 мај 1970 година

Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 Славољуб Вигоровиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
284. Решение за определување на постојани гранични премини за меѓународен сообраќај — — — — —	657
285. Правилник за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит — — —	657
286. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за нормите на квалитетот за одделни видови земјоделско семе и другите услови за пуштање во промет и за Единствената метода за вршење анализа на земјоделско семе — — — — —	663
287. Правилник за измени на Правилникот за начинот на вршење стручна и здравствена контрола над производството на земјоделско семе — — — — —	664
288. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет — — —	664
289. Наредба за заштита на потеклото на прочуеното вино „Жилавка-Мостар“ —	676
290. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови — — — — —	676
291. Решение за забрана на внесување и растурање на списанието „Life“, број 10 од 25 V 1970 година — — — — —	677
292. Решение за определување пониски царински стопи за специфична аеродромска опрема — — — — —	677
293. Решение за определување пониски царински стопи за специфична опрема за рудниците на бакар и за производство на катоден бакар — — — — —	678
294. Решение за определување пониски царински стопи за специфична опрема за производство на цемент — — — — —	680
295. Решение за определување пониски царински стопи за специфична опрема за производство на титан-диоксид — — —	681
296. Решение за определување пониски царински стопи за специфична опрема за потребите на шумарството, дрвната индустрија и индустријата на целулоза и хартија — — — — —	681
297. Решение за определување пониски царински стопи за специфична опрема за индустријата на тутун — — — — —	684
298. Правилник за посебната постапка на царинењето на стоките што домашните патници ги носат со себеси — — — — —	684
299. Решение за измена на југословенскиот стандард од областа на градежништвото	688

Издавач: Новинска уставова „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. факс 226
 — Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристика бр. 1. —
 Печати Београдски графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.